

Врз согласност со чл.384,385,387,388,388-а од Законот за трговски друштва (Сл.Весник на РМ бр.28/2004;бр.25/2007;бр.42/2010:бр.61/16) и чл.25 од Статутот на Акционерското друштво за производство, преработка и конзервирање на овошје и зеленчук Фруктал Мак -Скопје, с.Моране, Управниот одбор објавува:

## **ЈАВЕН ПОВИК**

### **За свикување на седница на годишно собрание на ФРУКТАЛ МАК АД СКОПЈЕ**

Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието ќе се одржи на ден 07.06.2017 година со почеток во 11,00 часот, во просториите на Фруктал мак АД Скопје, со седиште во с.Моране, Скопје.

За собранieto на Акционерското друштво се предлага следниот:

### **ДНЕВЕН РЕД**

#### **Процедурален дел:**

- 1.Верификација на списокот на пријавени и присутни акционери;
- 2.Утврдување на кворум за работа;
- 3.Избор на Претседавач на Собранието;

#### **Работен дел:**

- 4.Усвојување на записникот од собранието на Акционери одржано на ден 12.01.2017 година;
- 5.Разгледување на извештајот на Претседателот на УО за работата на друштвото за 2016 година;
- 6.Извештај за економско финансиската ревизија на друштвото за 2016 година изготвен од страна на овластен ревизор;
- 7.Разгледување и усвојување на годишната сметка за 2016 година со извештајот за работењето на друштвото за 2016 година;
- 8.Одобрување на работата на Надзорниот и Управниот одбор за 2016 година;
- 9.Назначување на овластен ревизор;

Акционерите треба да го пријават своето учество на собранието најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание со писмена пријава за учество во седиштето на друштвото

Секој акционер може да овласти свој полномошник на Собранието со полномошно дадено во писмена форма и заверено на нотар.

Акционер може да овласти свој полномошник и со полномошно дадено во писмена форма кое не е заверено на нотар ,при што акционерот кој го издал полномошното треба веднаш писмено да го извести друштвото за даденото полномошно кое треба да биде приложено кон пријавата за учество.Акционерот кој нема да го извести друштвото за даденото полномошно ќе се смета дека не го дал полномошното.

Ако полномошното не содржи ограничувања или налог полномошникот може да гласа по сопствена определба, но секогаш водејќи сметка за интересите на акционерот кој го дал полномошното.

Собранието ќе одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневен ред.

Акционерите кои заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акциите со право на глас можат по писмен пат да предложат дополнување на дневниот ред со вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на собрание кое е веќе свикано,ако истовремено приложат и образложение за предложената точка или ако предложат одлука по предложената точка,како и да предлагаат одлуки и да поставуваат прашања до друштвото за точките на дневниот ред

Барањето за вклучување точки во дневниот ред на собранието кое што е свикано,предлагањето одлуки и поставувањето прашања се доставува до свикувачот на собранието во рок од 8 дена од денот кога е објавен јавниот повик за учество на собранието.

Увид во материјалите од дневниот ред акционерите можат да извршат 15 дена пред одржувањето на собранието, во просториите на друштвото во Скопје, с.Моране, од 08,00-16,00 часот како и на интернет страната на друштвото [www.fractal.com.mk](http://www.fractal.com.mk). на која се објавени и сите информации согласно чл.388-б од Законот за трговски друштва.



Претседател на управен одбор

Зоран Ѓуриќ



Република Македонија

**НОТАР**

**Хакија Чоловик**

За подрачјето на основните судови  
на градот Скопје  
ул. Ниџе Планина бр.16

Во Скопје на 12.01.2017 (дванаесети јануари двеилјади и седумнаесета година) -----  
Во 14:30 часот (четиринаесет часот и триесет минути).-----

страна 1 од 5

ОДУ број 32/2017

**НОТАРСКИ АКТ**

Јас, Нотар Хакија Чоловик од Скопје со седиште на ул. Ниџе Планина бр 16, потврдувам дека денес на 12.01.2017 (дванаесети јануари двеилјади и седумнаесета година) година на писмена покана од 11.01.2017 год. (прилог кон овој нотарски акт) на ФРУКТАЛ МАК Акционерско друштво за производство, преработка и конзервирање на овошје и зеленчук Скопје, со седиште во Морани-Струденичани, со ЕМБС 4808240, присуствувајќи на Собрание на акционери со почеток во 14:30 часот (четиринаесет часот и триесет минути), во седиштето на друштвото, заради превземање на службено дејствие согласно член 73 од Законот за нотаријат и член 383 и 384 од Законот за трговски друштва.-----  
Како повикан Нотар да потврди одлуки на Собрание на акционери, го составив следниов-----

**ЗАПИСНИК**

Од седница на Собрание на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје-----  
Пред отпочнување на службеното дејствие утврдив дека:-----  
ФРУКТАЛ МАК Акционерско друштво за производство, преработка и конзервирање на овошје и зеленчук Скопје со седиште во Морани-Струденичани, со ЕМБС 4808240, е запишано во Единствениот трговски регистар при централниот регистар на Република Македонија, видно од тековна состојба на правно лице од единствениот трговски регистар и регистарот на други правни лица издадена од Централен Регистер на Република Македонија-Регионална Регистрациона Канцеларија Скопје под број 0805-50/150120170001184 од 11.01.2017 год (прилог на овој нотарски акт).-----  
Според потврда бр. 08-142/2 од 11.01.2017 год. издадена од ЦДХВ АД Скопје и во електронска форма издадена Акционерска книга на Друштвото на ден 11.01.2017 година од ЦДХВ АД Скопје која се води под ISIN:MKKONZ101014 (ПРИЛОГ НА ОВОЈ НОТАРСКИ АКТ) утврдив дека Издавачот ФРУКТАЛ МАК Акционерско друштво за производство, преработка и конзервирање на овошје и зеленчук Скопје издало акции и



Страна 2 од 5  
ОДУ број 32/2017

**тоа:Вид:** Обични акции ; Номинална вредност по ХВ 5.11 ЕУР, Вкупен број на ХВ 941530; Вкупен номинален капитал 4811218.3 ЕУР ; Број на гласови 941530; Состојба: Активен; **Број на иматели:** 224; Број на сопственички позиции: 224, и согласно акционерска книга на друштвото издадена на ден 11.01.2017 година од ЦДХВ, која се води под **ISIN:MKKONZ101014** (прилог на овој нотарски акт -----)

Собранието на акционери е свикано согласно одлука за свикување на собрание бр. 02-32/II од 07.12.2016 год. (прилог на овој нотарски акт) и Јавен повик за свикување седница на Собрание на акцинери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје (прилог на овој нотарски акт) објавен на ден 10.12.2016 година (десети декември двеилјади и шеснаесетта година) во јавно гласило Слободен Печат-----

Пред почетокот на собранието се изврши пријавување и потпишување на списокот на пријавени-присутни акционери подготвен од органот на управување на друштвото (прилог на овој нотарски акт)-----

Се изврши споредба на списокот на пријавени-присутни акционери со акцинерската книга од 11.01.2017 година-----

Константирам дека на денешното собрание се присутни следните акционери: Адвокат Наташа Столеска како полномошник на FRUCTAL D.D. AJDOVSCINA со 871195 акции врз основа на уредно заверено полномоштво ОПР.бр. ОВ. 1067/2016 год. од 12.12.2016 г. од Нотар Лаура Чермель од Ајдовшчица-Словенија кое е преведено од овластен судски преведувач Весна Ангеловска од Куманово од Словенечки на Македонски јазик и заверено под УЗП бр. 137/2017 од 09.01.2017 год. од Нотар Хакија Чоловиќ од Скопје како прилог на овој нотарски акт. Идентитетот на полномошникот Наташа Столеска го утврдив од увид во лк.бр. рег бр.A1891254 и ЕМБГ: 2807968455050 издадена од МВР Скопје, други присутни акционери нема, согласно акционерска книга, со што се константира дека Собранието има кворум и може да одлучува по сите точки од дневниот ред-----

Седницата ја отвори Адвокат Наташа Столеска како полномошник на Фруктал ад Ајдовшчина со 871195 акции согласно горенаведеното полномоштво, и воедно ги поздрави сите присутни акционери, членови на Управниот одбор и останати гости и за работа на Собранието го предложи на усвојување следниов-----

----- Д Н Е В Е Н Р Е Д -----

ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ:-----

- Верификација на списокот на пријавени и присутни акционери;-----
- Утврдување на кворум за работа;



Страна 3 од 5  
ОДУ број 32/2017

- Избор на претседавач на Собранието;

**РАБОТЕН ДЕЛ:**

- Усвојување на записникот од собранието на акционери одржано на ден 10.05.2016 год;
- Избор на член на Надзорен одбор.

**Предложениот Дневен ред беше ставен на гласање:**

**ЗА** гласаа сите присутни акционери, ПРОТИВ никој, ВОЗДРЖАН никој, по што се **КОНСТАНТИРА** дека Собранието ГО УСВОИ ПРЕДЛОЖЕНИОТ ДНЕВЕН РЕД

Со оглед дека претходно се изврши верификација на списокот на присутните акционери и **се изврши утврдување** на кворум за работа и одлучување, се предложи да се премине на третата точка од **ДНЕВНИОТ РЕД**:

**Избор на претседавач на собранието.**

Адвокат Наташа Столеска како полномошник на FRUCTAL D.D. AJDOVSCINA со 841688 акции согласно полномошно погоренаведено, изјави дека согласно член 395 став 2 од Законот за трговски друштва ова собрание треба да избере нов Претседавач со предлог за Претседавач на Собранието да биде избран Адвокат Наташа Столеска како полномошник на мнозинскиот акционер FRUCTAL D.D. AJDOVSCINA. Бидејќи никој друг не стави нов предлог и не се јави за збор, ваквиот предлог се стави на гласање. **ЗА** гласаа сите присутни акционери, ПРОТИВ никој, ВОЗДРЖАН никој, по што СЕ **КОНСТАНТИРА** дека за претседавач на собранието на акционери за ден 12.01.2017 година е избран Адвокат Наташа Столеска од Скопје

Се премина на Првата точка од **РАБОТНИОТ ДЕЛ** на дневниот ред:

**1) Усвојување на записникот од собранието на акционери одржано на ден 10.05.2016 год -**

Никој не се јави за збор, записникот беше ставен на гласање на Собранието заради **усвојување**

**ЗА** гласаа сите присутни акционери, ПРОТИВ никој, ВОЗДРЖАН никој, по што СЕ **КОНСТАНТИРА** дека собранието ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на записникот од седницата на Собранието на акционери на

ФРУКТАЛ МАК АД СКОПЈЕ

1. Се усвојува записникот на седницата на Собранието на акционери на АД ФРУКТАЛ МАК Скопје одржана на ден 10.05.2016 година, заверен под ОДУ бр. 669/16 од Нотар Хакија Чоловик од Скопје.



**2. Записникот од седницата на Собранието на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје одржана на ден 10.05.2016 година е составен дел на оваа Одлука.**

**3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.**

**Се премина на Втората точка од РАБОТНИОТ ДЕЛ на дневниот ред:**

**2) Избор на член на Надзорен одбор.**

Полномошникот на мнозинскиот акционер Наташа Столеска појасни дека на досегашниот член на Надзорен одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје Слободан Радун му истекува мандатот, па за нов член на Надзорен одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје го предложи повторно лицето СЛОБОДАН РАДУН кој и досега бил член на Надзорниот одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, при што предлагачот согласно чл.344 од Законот за Трговски Друштва ги презентираше неговите генералии кои се прилог на овој записник.

**ЗА** гласаа сите присутни акционери, **ПРОТИВ** никој, **ВОЗДРЖАН** никој, по што **СЕ КОНСТАНТИРА** дека собранието ја донесе следната **ОДЛУКА**

за избор на член на Надзорен одбор

За член на Надзорниот одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, поради завршување на мандатот на членот на надзорниот одбор СЛОБОДАН РАДУН, повторно се избира за член на Надзорниот одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје за мандат во траење од 4 (четири) години лицето:

**СЛОБОДАН РАДУН** од Србија со место на живеење во Нови Сад, ул. Кишачка бр.37 со ЕМБГ 0712945710179 со пасош бр.005968861, по занимање дипломиран инженер по металургија.

Потврдувам дека овој записник лично го составив на 5 (пет) страници од 5 (пет) листа, кој е пишуван компјутерски на ЛАПТОП, го следев целосниот тек на оваа седница на собранието на акционери и истиот содржи опис на сите дејствија што се случија на собранието, а кои се од важност за оценка за законитоста на постапката за донесување на одлуките, за што претседавачот на собранието потврди дека неговата содржина одговара на фактичката состојба, па во знак на согласност со неговата содржина своерачно го потпишува.

При составување на овој нотарски акт издадени се 1 (еден) извод на учесникот ФРУКТАЛ МАК акционерско друштво за производство, преработка и конзервирање на овошје и зеленчук Скопје, а изворникот се чува во архивот на нотарот.



Страна 5 од 5  
ОДУ број 32/2017

**Претседавач на седница на собрание на акционери на ФРУКТАЛ МАК Акционерско друштво за производство, преработка и конзервирање на овошје и зеленчук Скопје.**

**Адвокат Наташа Столеска с.р.**

**Нотарска награда согласно член 41 од Нотарска тарифа е присметана во износ од 10.000,00 денари.**

**ОДУ бр. 32/2017**

**Во Скопје на 12.01.2017 (дванаесети јануари двеилјади и седумнаесета година)**

**Во 14:30 часот (четиринаесет часот и триесет минути), а завршува во 15:30 часот (петнаесет часот и триесет минути).**



## **ПРЕДЛОГ**

Согласно чл.383 од Законот за трговските друштва и чл.33 од Статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, Собранието на акционери на седницата одржана на ден 07.06.2017 година, ја донесе следната:

### **О Д Л У К А**

за усвојување на записникот од седницата на собранието на акционери на  
**ФРУКТАЛ МАК АД Скопје**

чл.1

Се усвојува записникот од седницата на собранието на акционери на АД ФРУКТАЛ МАК Скопје одржана на ден 12.01.2017 година.

чл.2

Записникот од седницата на Собранието на Акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје одржана на ден 12.01.2017 година е составен дел на оваа одлука.

чл.3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:

---

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

### До Акционерите на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Фруктал Мак АД Скопје ("Друштвото") кои што ги сочинуваат извештаите за финансиска состојба на Друштвото на 31 декември 2016 година и извештаите за сеопфатна добивка, извештаите за промените на капиталот, извештаите на паричните текови за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

#### Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, и интерна контрола којашто раководството смета дека е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

#### Одговорност на ревизорот

Нашата одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен весник бр. 79 на 11 јуни 2010 година во Република Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршуваме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избрани постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

## Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2016 година како и финансиската успешност и паричните текови на Друштвото за годината што завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

## Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството, исто така, е одговорно за подготвка на годишниот извештај за работење во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работење е конзистентен со годишната сметка и ревидираните финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2016 година. Нашите постапки во врска со годишниот извештај за работење се извршени во согласност со MCP 720 прифатен и објавен во Службен весник бр. 79 на 11 јуни 2010 година во Република Македонија и се однесуваат само на оценка дали историските финансиски информации во годишниот извештај за работењето се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиските извештаи на Друштвото.

Годишниот извештај за работење е конзистентен, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2016 година.

  
Владимир Соколовски  
Управител

  
ЕРНСТ И ЈАНГ  
ОВЛАСТЕНИ  
РЕВИЗОРИ  
ДОО  
Скопје • Куманово • Кочани

  
Владимир Соколовски  
Овластен ревизор

Ернст и Јанг овластени ревизори ДОО

Скопје, 05 Април 2017 година

**ФРУКТАЛ МАК АД СКОПЈЕ**

**Финансиски извештаи  
за годината што завршува  
на 31 декември 2016**

## **СОДРЖИНА**

	<b>Страна</b>
Извештај на независните ревизори	3 - 4
Извештај за соопфатната добивка	5
Извештај за финансиската состојба	6
Извештај за промени во главнина	7
Извештај за паричните текови	8
Белешки кон финансиските извештаи	9 – 31
Прилог 1 – Годишен извештај	
Прилог 2 – Завршна сметка	

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

### До Акционерите на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Фруктал Мак АД Скопје ("Друштвото") кои што ги сочинуваат извештаите за финансиска состојба на Друштвото на 31 декември 2016 година и извештаите за сеопфатна добивка, извештаите за промените на капиталот, извештаите на паричните текови за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

#### Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, и интерна контрола којашто раководството смета дека е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

#### Одговорност на ревизорот

Нашата одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен весник бр. 79 на 11 јуни 2010 година во Република Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршуваме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сèвкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.


## Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2016 година како и финансиската успешност и паричните текови на Друштвото за годината што завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

## Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството, исто така, е одговорно за подготвка на годишниот извештај за работење во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работење е конзистентен со годишната сметка и ревидираните финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2016 година. Нашиот постапок во врска со годишниот извештај за работење се извршени во согласност со MCP 720 прифатен и објавен во Службен весник бр. 79 на 11 јуни 2010 година во Република Македонија и се однесуваат само на оценка дали историските финансиски информации во годишниот извештај за работењето се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиските извештаи на Друштвото.

Годишниот извештај за работење е конзистентен, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2016 година.



Владимир Соколовски  
Овластен ревизор

Ернст и Јанг овластени ревизори ДОО

Скопје, 05 Април 2017 година

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**  
**Година што завршува на 31 декември 2016**  
**(Во илјади денари)**

	<b>Белешки</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Приходи од продажба	5	293,230	276,542
Останати приходи	6	17,570	22,415
<b>Вкупно деловни приходи</b>		<b>310,800</b>	<b>298,957</b>
Набавна вредност на продадени материјали Зголемување/ (намалување) на запиха на готови производи и производство во тек		(45)	(571)
Потрошени материјали и сировини	7	(951) (205,983)	(11,006) (179,750)
Трошоци за енергија и услуги	8	(37,995)	(39,273)
Трошоци за вработените	9	(26,907)	(27,131)
Трошоци за амортизација	12	(17,612)	(15,490)
Останати трошоци	10	(13,890)	(11,910)
Исправка на вредноста на побарувањата, нето	14	(7)	(66)
<b>Вкупно деловни трошоци</b>		<b>(303,390)</b>	<b>(285,197)</b>
<b>Добивка од деловното работење</b>		<b>7,410</b>	<b>13,760</b>
Расходи за финансирање, нето (Негативни) позитивни курсни разлики, нето	21	(5,621) 758	(4,467) (1,001)
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b>2,547</b>	<b>8,292</b>
Данок на добивка	11	(2,017)	(1,742)
<b>Нето добивка</b>		<b>530</b>	<b>6,550</b>
Останата сеопфатна добивка по оданочување:			
Добивка од ревалоризација на недвижности		-	42,074
Ослободување на одложена даночна обврска од ревалоризација на недвижности		3,924 3,924	- 42,074
<b>Вкупна сеопфатна добивка за годината</b>		<b>4,454</b>	<b>48,624</b>

Белешките кон финансиските извештаи од страна 9 до 31 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиските извештаи беа одобрени за издавање од Управниот одбор на 9 март 2017 година.

Одобрено од:

Зоран Ѓуриќ  
Генерален Директор

Илија Видоеvски  
Раководител на финансии



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**  
**Година што завршува на 31 декември 2016**  
**(Во илјади денари)**

	<b>Белешки</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Недвижности, постројки и опрема	12	<u>271,332</u>	<u>284,984</u>
		<u>271,332</u>	<u>284,984</u>
<b>Тековни средства</b>			
Залихи	13	57,829	56,095
Побарувања од купувачи и останати побарувања	14	79,154	70,837
Побарувања за повеќе платен данок на добивка			604
Пари и парични еквиваленти	15	<u>18,819</u>	<u>15,633</u>
		<u>155,802</u>	<u>143,169</u>
<b>Вкупни средства</b>		<b><u>427,134</u></b>	<b><u>428,153</u></b>
<b>ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>			
<b>Главнина</b>	16		
Основна главнина		289,995	289,995
Резерви		77,407	75,509
Акумулирана загуба		<u>(415,481)</u>	<u>(418,037)</u>
		<u>(48,079)</u>	<u>(52,533)</u>
<b>Обврски</b>			
<b>Нетековни обврски</b>			
Обврски по долготочни кредити	17	85,006	106,315
Обврски за одложен данок на добивка	11	-	3,924
Резервирања за пензии и јубилејни награди	18	<u>1,551</u>	<u>1,613</u>
		<u>86,557</u>	<u>111,852</u>
<b>Тековни обврски</b>			
Обврски кон добавувачи и останати обврски	19	367,233	347,041
Тековна доспеаност на долготочни кредити	17	21,113	20,596
Резервирања	20	<u>310</u>	<u>1,197</u>
		<u>388,656</u>	<u>388,834</u>
<b>Вкупно главнина и обврски</b>		<b><u>427,134</u></b>	<b><u>428,153</u></b>

Белешките кон финансиските извештаи од страна 9 до 31  
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА**  
**Година што завршува на 31 декември 2016**  
**(Во илјади денари)**

	Основна главнина	Ревалори- зациона резерва за недвижности постројки и опрема	Акуму- лирана загуба	Вкупно
<b>На 1 јануари 2015</b>	<b>289,995</b>	<b>35,313</b>	<b>(426,465)</b>	<b>(101,157)</b>
Нето добивка за годината	-	-	6,550	6,550
Добивка од ревалоризација на основните средства		42,074	-	42,074
Трансфер на резерви	-	(1,878)	1,878	-
<b>На 31 декември 2015</b>	<b>289,995</b>	<b>75,509</b>	<b>(418,037)</b>	<b>(52,533)</b>
Нето добивка за годината	-	-	530	530
Трансфер на одложен данок	-	3,924	-	3,924
Трансфер на резерви	-	(2,026)	2,026	-
<b>На 31 декември 2016</b>	<b>289,995</b>	<b>77,407</b>	<b>(415,481)</b>	<b>(48,079)</b>

Белешките кон финансиските извештаи од страна 9 до 31  
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
**Година што завршува на 31 декември 2016**  
**(Во илјади денари)**

	<b>Белешки</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Парични текови од оперативни активности</b>			
Добивка пред оданочување		2.547	8.292
Коригирана за:			
Амортизација		17.611	15.490
Исправка на вредноста на побарувањата, нето		(35)	66
Расходи за финансирање, нето			
Резервирања/(ослободувања на резервирања) за пензии за вработените и јубилејни награди		(59)	116
Приходи од вредносно усогласување на запихи		(73)	0
Расходување на основни средства			311
Кусок/расходување на запихи		4.560	2.755
Резервирање/(Ослободување) на резервации за судски спорови		(887)	(106)
<b>Оперативна добивка пред промени во обртниот капитал</b>		<b>23.664</b>	<b>26.924</b>
(Зголемување)/Намалување на запихите		(1.735)	23.100
(Зголемување)/Намалување на побарувањата од купувачите и останатите побарувања		(8.739)	590
Зголемување/(Намалување) на обврски спрема добавувачи и останати обврски		25.071	(66.091)
<b>Парични текови генериирани од оперативни активности</b>		<b>38.261</b>	<b>(15.477)</b>
Платен данок на добивка		(1.206)	(2.346)
Платени камати, нето		(5.460)	(13.269)
<b>Нето парични текови од оперативни активности</b>		<b>31.595</b>	<b>(31.092)</b>
<b>Парични текови од инвестициони активности</b>			
Набавка на основни средства, нето		(3.960)	(8.488)
<b>Нето парични текови од инвестициони активности</b>		<b>(3.960)</b>	<b>(8.488)</b>
<b>Парични текови од финансиски активност</b>			
Приливи/(Одливи) од кредити, нет		(24.449)	44.823
<b>Нето парични текови генериирани од финансиски активности</b>		<b>(24.449)</b>	<b>44.823</b>
<b>Нето зголемување/(намалување) на пари и парични еквиваленти</b>		<b>3.187</b>	<b>5.243</b>
Пари и парични еквиваленти на почетокот од годината		15.633	10.390
Пари и парични еквиваленти на крајот од годината	15	<b>18.819</b>	<b>15.633</b>

Белешките кон финансиските извештаи од страна 9 до 31 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

## ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Фруктал Мак АД-Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото") е акционерско друштво регистрирано во Република Македонија, со седиште во с. Моране, Студеничани, Скопје.

Мнозински акционер на Друштвото е Фруктал д.д Ајдовишка од Република Словенија која има 92,53% сопственост на Друштвото. Крајно матично друштво е Нектар доо, друштво регистрирано во Република Србија.

Основна дејност на Друштвото е производство и продажба на овошен цус, нектар, бебешка храна и безалкохолни пијалоци од брендот на Фруктал. Покрај основната дејност, Друштвото одгледува и обработува свежо овошје.

На 31 декември 2016 година Друштвото има 54 вработени (2015: 54 вработени).

## 2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

### 2.1.1. Основи за подготвка и презентација на финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 38/2014, 41/2014, 138/14, 88/15, 192/2015, 6/2016, 30/2016 и 61/2016) правните лица во Република Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Македонија.

На 29 декември 2009 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство ("Службен весник на РМ" 159/09, 164/10 и 107/11) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2009 година. Овој правилник се применува од 1 јануари 2010 година.

Во периодот заклучно со 31 декември 2009 година во примена беа меѓународните сметководствени стандарди објавени во Службен весник на Република Македонија како што следи:

- На 30 декември 2004 година беа објавени ревидираниите Меѓународни сметководствени стандарди, МСС 1 до МСС 39, претходно со важност од 5 ноември 1999 година. Датумот на стапување во сила на сите ревидирани стандарди е 1 јануари 2005 година. Понатаму, Меѓународните сметководствени стандарди МСС 40 и МСС 41 беа објавени и стапија на сила од 1 јануари 2005 година.
- Меѓународниот стандард за финансиско известување МСФИ 1 беше објавен на 10 февруари 2005 година. Датумот на стапување во сила е 17 февруари 2005 година.
- На 29 декември 2005 година беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување, МСФИ 2 до МСФИ 7. Датумот на стапување на сила е 30 декември 2005 година.

Финансиските извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 3.

Ставките вклучени во финансиските извештаи на Друштвото се мерени користејќи ја валутата на примарното економско окружување во кое Друштвото ги извршува своите операции (функционална валута) која е македонски денари (МКД). Изјосите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари, освен ако не е поинаку наведено. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Македонија

# ДРУШТВО НА КАПИТАЛ МАД ЗЕЛЕДАЧКОНФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

## 2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)

### 2.2 Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се префрлени во функционалната валута користејќи ги девизните курсеви на датумот на трансакцијата или вреднувањето во случај кога ставките се повторно мерени. Добивките и загубите од промена на девизни курсеви при срамнување на таквите трансакции и од префрлување на монетарните средства и обврски деноминирани во странски валути по девизните курсеви на крајот на годината се признаени во билансот на успех. Паричните средства и побарувања / обврски искајани во странска валута на датумот на изготвувањето на билансот на состојба се претвораат во денари според средниот девизен курс на Народна Банка на Република Македонија важечки на денот на известувањето.

Добивките и загубите од промена на девизните курсеви се презентирани во билансот на успех во линијата "Финансиски приходи" или "Финансиски трошоци".

Следните курсеви се земени при префрлување на салдата на следните валути во Македонски денари на денот на известувањето:

	31 декември 2016	31 декември 2015
ЕУР	МКД 61.4812	МКД 61.5947
УСД	58.3258	56.3744

### 2.3 Принцип на континуитет

Друштвото за годината што заврши на 31 декември 2016 година оставари нето добивка после одданочување во износ од 530 илјади денари. На 31 декември 2016 година Друштвото има негативен капитал во износ од 48.079 илјади денари и долгорочни обврски во износ од 86.557 илјади денари, од кои 85.006 илјади денари се обврски спрема матичната компанија. Исто така, тековните обврски ги надминуваат тековните средства за 232.854 илјади денари. Од вкупните 388,656 илјади денари тековни обврски, 290.396 илјади денари се обврски спрема матичната компанија.

Способноста на Друштвото да ги подмири своите обврски зависи од континуиранта поддршка на матичната компанија. Матичната компанија ја потврди својата намера да продолжи до го подржува работењето на Друштвото со писмо на поддршка и го покрива период од најмалку дванаесет месеци по датумот на известување на 31 декември 2016 година. Матичното друштво се обврза врз основа на неговото писмо да даде поддршка на Друштвото во финансирањето на неговите обврски доколку Друштвото нема доволни извори да го стори тоа.

Раководството на Друштвото претпоставува дека зголемувањето на производството, поволните услови за безалкохолни пијалоци и пазарот за сируп, како и постојаното намалување на оперативните трошоци, ќе има позитивно влијание врз деловното работење на Друштвото во подоцнежните периоди. Со оглед на акциониот план и гореспоменатите очекувања, раководството претпоставува дека тоа ќе генерира доволно парични приливи за подмирување на тековните обврски и за секојдневните деловни активности на Друштвото.

Земајќи ги во предвид сите овие факти, раководството на Друштвото заклучи дека употребата на принципот на континуитет е соодветна во подготовката на финансиските извештаи и дека нема материјална неизвесност што може да предизвика сомневање во врска со способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на принципот на континуитет.

Овие финансиски извештаи се подгответи врз основа на претпоставката дека Друштвото ќе продолжи да функционира според принципот на континуитет на 31 декември 2016 година и на датумот на издавање на овие финансиски извештаи, земајќи го во предвид горе наведеното и продолжувањето на финансиската поддршка од Матичното друштво.

### 3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

#### 3.1 Признавање на приходи

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен или се побарува. Приходот од продажба на производи и стоки се признава кога ќе бидат исполнети сите од следните услови:

- Друштвото му ги пренело на купувачот значајните ризици и награди од сопственоста над производите;
- Друштвото не задржува ниту континуирана менаџерска инволвираност до степенот кој вообичаено се поврзува со сопственоста, ниту пак ефективна контрола над продадените производи;
- Износот на приходот може веродостојно да се измери;
- Веројатно е дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за Друштвото; и
- Трошоците кои се направени или треба да бидат направени во врска со трансакцијата можат веродостојно да се измерат.

#### 3.2 Трошоци за камати

Трошоците за камати се признаваат како трошок во периодот во кој што настануваат.

#### 3.3 Наеми

Наемите во кој значителен дел од ризикот и правото на сопственост се задржани од наемодавецот се класифицирани како оперативни наеми. Сите исплати на оперативните наеми се прикажани праволиниски во билансот на успех за периодот на наемот.

#### 3.4 Износи исказани во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се исказуваат во денари со примена на официјалните курсеви на Народна банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските деноминирани во странски валути се исказуваат во денари на денот на извештајот за финансиската состојба со примена на официјалните курсеви кои важат на тој ден.

Позитивните и негативните курсни разлики, кои произлегуваат од разликите во девизниот курс, се евидентираат во извештајот за финансиската состојба во периодот кога настануваат.

#### 3.5 Даноци

##### Данок на добивка

Законот за данок на добивка ја одредува даночната основа како разликата помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник во согласност со сметководствената регулатива и сметководствените стандарди, презентирани во извештајот за сеопфатна добивка.

Даночната основа е зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и потценетите приходи со поврзаните друштва (приходи од камата и трансферни цени). Непризнаените расходи што не се во склоп на дејноста на компанијата, што не се неопходни за остварување на дејноста и не се резултат од деловните активности на пр. (презентација, подароци, менаџерско осигурување и други лични доходи над законски одредените лимити) намалени за даночните одобренија и други даночни ослободувања.

Даночниот период за кој се пресметува данок на добивка е календарската година. Моменталната валидна стапка на данок на добивка е 10%.

##### Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

### 3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

#### 3.5 Даноци (продолжение)

##### Данок на додадена вредност (продолжение)

- Кога данокот на додадена вредност на набавка на средства или услуги не е надоместлив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средство или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данок на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност, побарување од или обврска спрема даночните власти е вклучен како дел од побарувањата или обврските во билансот на финансиската состојба.

#### 3.6 Недвижности, постројки и опрема

##### Недвижности

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по ревалоризациона вредност која што претставува проценета вредност намалена за акумулираната амортизација и последователните акумулирани загуби поради обезвреднување.

На 30 Ноември 2010, вредноста на недвижноста и опремата беше предмет на процена од страна на независен проценител.

Според сметководствената политика на Друштвото, средствата редовно ќе бидат предмет на процена, секои 3 - 5 години. Извршена е проценка на недвижниот имот со состојба 31.12.2015 година од страна на независен проценител.

Секое зголемување на вредноста на средствата кое потекнува од ревалоризација, се признава во извештајот за сеопфатна добивка, освен во случај кога за истото средство претходно е признаена загуба од ревалоризација во билансот на успех, во кој случај зголемувањето на вредноста се признава во билансот на успех до износот на претходно признаената загуба. Намалувањето на сметководствената вредност како резултат на ревалоризацијата се признава во билансот на успех до износот за кој што загубата ја надминува ревалоризационата резерва, а се однесува на претходна ревалоризација на тоа средство. При отуѓување, ревалоризационите резерви поврзани за конкретното средство предмет на отуѓување, се трансферираат во задржана добивка.

##### Опрема

Опремата се евидентира по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулирите загуби поради обезвреднување.

Иницијалниот трошок се состои од набавната цена, вклучувајќи и царини, даноци, такси и сите останати трошоци кои директно може да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството. Набавениот софтвер, кој што претставува составен дел од соодветната опрема, се капитализира како дел од таа опрема.

Трошоците за одржување и поправки се признаваат во извештајот на сеопфатна добивка во периодот во кој настанале.

##### Амортизација

Амортизацијата се пресметува со примена на праволиниска стапка, а со цел да се алоцира набавната или ревалоризираната вредност на недвижностите, постројките и опремата во текот на нивниот проценет век на употреба. Проценетиот корисен век и амортизациониот метод се прегледуваат на крајот на секоја година, со ефектите на сите промени врз проспективни основи.

Годишни стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки се следните:

Градежни објекти	2.5%
Машини	10%
Компјутери	25%
Моторни возила	25%
Останата опрема	20%-25%

### 3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

#### 3.7 Исправка на вредноста на средствата

За секој период на известување, Раководството ја разгледува сметководствената вредност на материјалните средства. Доколку постојат индикации дека средствата се можеби оштетени, надоместувачката вредност на средството се проценува за да се одреди износот на загубата поради оштетување. Доколку надоместувачката вредност на конкретното средство не може да биде проценета, Друштвото ја проценува надоместувачката вредност на единицата која генерира пари, на којашто поединечното средство и припаѓа.

Надоместувачката вредност е пазарната вредност или вредноста во употреба, во зависност која е поголема. За проценка на вредноста во употреба идните парични текови се дисконтираат до нивната надоместувачка вредност, аплицирајќи ја дисконтната стапка пред оданочување која што ја исказува нето сегашната вредност како и ризикот специфичен за тоа средство.

Доколку надоместувачката вредност на средството (или единицата која генерира пари) е помала од неговата сметководствена вредност, тогаш сметководствената вредност на средството (или единицата која генерира пари) се намалува на неговата надоместувачка вредност. Загуба поради оштетување на средства се признава како трошок во моментот кога станува.

На последователното корегирање на загубите од исправката, сметководствената вредност на средството (или единицата која генерира пари) е зголемена до проценетата надоместувачка вредност за тоа средство, но не повисока од сметководствената вредност пресметана под претпоставка загубата од оштетување да не била признаена.

На ден 31 декември 2016 година, врз основа на проценка на Раководството на Друштвото, не постојат индикации за обезвреднување на вредноста на основните средства.

#### 3.8 Финансиски инструменти

Финансиските средства и финансиските обврски се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства и финансиските обврски иницијално се евидентирани по објективната вредност.

#### 3.8.1 Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се недеривативни финансиски средства со фиксни или однапред одредени плаќања со кои не се трува на активен пазар. Побарувањата од купувачи (вклучувајќи ги побарувањата од купувачи и другите побарувања, сметки во банките и готовината) се прикажуваат по амортизирана набавна вредност со употреба на метод на ефективна стапка, намалени за загуба поради оштетување.

Друштвото врши исправка на вредноста на побарувањата од купувачите секогаш кога постојат објективни докази дека побарувањата не можат да се наплатат. Исправката на вредност се евидентира врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство и кога делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Старосната структура користена за проценка на обезвреднувањето на побарувањата е како што следи:

<u>Ден на доспевање</u>	<u>% на исправка</u>
120-180 дена	10%
181- 360 дена	50%
Над 360 дена	100%

Сметководствената вредност на побарувањата од купувачите се намалува преку сметката за исправка на вредноста. Кога едно побарување се смета за ненаплатливо се резервира (отпишува) во корист на сметката за исправка на вредноста. Последователните наплати на побарувањата претходно отпишани се евидентираат преку намалување на сметката за исправка на вредност. Промените во сметководствената вредност на сметката за исправка на вредност се признава во извештајот за сопствената добивка.

### 3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

#### 3.8 Финансиски инструменти (продолжение)

##### 3.8.2 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити во банки кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на незначителен ризик од промена на нивната вредност.

##### 3.8.3 Обврски по кредити

Трошоци за позајмување иницијално се признаваат по нивната објективна вредност намалени за настанатите трошоци поврзани со позајмиците. По почетното признавање, сите каматоносни кредити и позајмици последователно се мерат по амортизирана набавна вредност користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Долгорочните обврски по кредити главно се состојат од кредити деноминирани во ЕУР кои се конвертираат во денари по средниот девизен курс на Народна банка на Република Македонија на датумот на извештајот за финансиската состојба. Сите износи кои доспеваат за плаќањето во период од 12 месеци од денот на извештајот за финансиската состојба се класифицирани како тековни обврски, освен ако Друштвото нема безусловно право да го одложи подмирувањето на обврската.

##### 3.9 Залихи

Залихите се водат по пониската вредност од набавната и нето реализацијоната вредност. Набавната вредност содржи директни и зависни трошоци кои настанале при доведување на залихите во нивната сегашна состојба и на сегашната локација, а се одредува врз основа на методот на пондерирани просечни цени, освен трошокот за сировини и материјали каде се користи ФИФО методот.

Нето реализацијоната вредност претставува проценета продажна вредност намалена за проценетите трошоци за довршување и проценетите трошоци потребни да се изврши продажбата.

##### 3.10 Капитал

Капиталот на Друштвото го сочинуваат:

- основната главнина која е еднаква на номиналната вредност на сите акции (запишан и уплатен капитал);
- зголемување на капиталот по основ на распоредена ревалоризациона резерва, (прокнижен распоред од ревалоризациона резерва од поранешни години) и
- задржана добивка / акумулирани загуби од претходни години.

Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од обични акции. Имателите на обични акции имаат право на глас на седница на Собранието на акционери (една акција дава право на еден глас) и право на исплата на дел од добивката (дивиденда).

##### 3.11 Резервирања и потенцијални обврски

###### Општо

Резервирањата се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека Друштвото ќе биде обврзано да ја подмири обврската и кога износот на обврската со голема веројатност може да се предвиди.

Признаениот износ како резервирање претставува најдобратата проценка на издатокот неопходен за подмирување на сегашната обврска на датумот на извештајот за финансиска состојба, притоа земајќи во предвид сите ризици и неизвесности кои го опкружуваат износот на обврската.

За потенцијалните обврски не се врши резервирање. Потенцијална обврска е можна обврска која произлегува од минат настан и чиешто постоење ќе биде потврдено само со случување или не - случување на еден или повеќе неизвесни идни настани кои не се во целост под контрола на Друштвото, или сегашна обврска која произлегува од минат настан но не е признаена, бидејќи не е веројатно дека ќе има одлив на ресурси кои вклучуваат економски користи за исплата на таа обврска или не може да се направи веродостојна проценка на износот на обврската.

### **3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)**

#### **3.11 Резервирања и потенцијални обврски (продолжение)**

##### **Отпремнини за пензионирање и јубилејни награди**

Друштвото учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. Не постојат дополнителни обврски во однос на пензиските планови.

Друштвото, исто така, исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија или договорна отпремнина по програма за технолошки вишок, како и јубилејни награди во зависност од годините на служба на работникот во износ од една до две просечни плати. Овие обврски се пресметани од страна на независни актуари со употреба на методата на проектирана кредититна единица.

#### **3.12 Компаративи**

Изготвувањето и презентацијата на финансиските извештаи се конзистентни со претходната година. Каде што е неопходно, споредливите податоци се променети за да се усогласат со промените во презентацијата на тековната година. Овие рекласификацији не резултираат со значајни промени во содржината и формата на финансиските информации презентирани во финансиските извештаи.

#### **3.13 Настани после датумот на известување**

Настаните после датумот на известувањето, кои обезбедуваат евидентија за состојбата која постои на датумот на известувањето, се третираат како корективни настани во овие финансиски извештаи. Оние кои се индикативни на состојбата која произлегува после датумот на известувањето имаат третман на некорективни настани.

### **4. КРИТИЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРЕТПОСТАВКИ И КЛУЧНИ ИЗВОРИ НА НЕСИГУРНОСТ ВО ПРОЦЕНКИТЕ**

Во примената на сметководствените политики на Друштвото, раководството треба да донесе одредени пресуди, проценки и претпоставки за сметководствената вредност на средствата и обврските кои не се лесно воочливи од другите извори. Проценките и придржните претпоставки се базирани на претходни искуства и други фактори кои се смета дека се релевантни. Реалните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Подолу се наведени клучните претпоставки што се однесуваат на иднината и други извори на несигурност при вршење на проценките на датумот на извештајот за финансиската состојба, коишто ги зголемуваат ризиците за значајни корекции на сметководствената вредност на средствата и обврските во текот на наредната финансиска година.

#### **4.1 Амортизација и депрецијација и применети амортизациони стапки**

Пресметувањето на депрецијацијата и амортизацијата, како и депреционите и амортизационите стапки се базирани на економскиот животен век на имотот, опремата и нематеријалните средства. Еднаш во годината, Друштвото го прегледува корисниот животен век базиран на тековните проценки.

#### **4.2 Исправка на вредноста на побарувањата**

Пресметката на исправка на вредноста на спорните побарувања се заснова на проценетите загуби кои потекнуваат од неможноста на купувачите да ги исполнат договорните обврски. Проценката се заснова на анализи на старосната структура на побарувањата, историските отписи, бонитетот на клиентите како и промените во условите за продажба, идентификувани по утврдувањето на соодветноста на исправката на вредноста на сомнителните побарувања. Ова ги вклучува и претпоставките за идното однесување на клиентите и резултирачките идни наплати. Раководството верува дека дополнителна исправка на вредноста, освен за резервирањата кој се веќе прикажани во финансиските извештаи, не е потребна.

**4. КРИТИЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРЕТПОСТАВКИ И КЛУЧНИ ИЗВОРИ НА НЕСИГУРНОСТ ВО ПРОЦЕНКИТЕ (продолжение)**

**4.3 Објективна вредност**

Објективната вредност на финансиските инструменти, за која нема активен пазар, е одредена со примена на соодветни методи на вреднување. Друштвото го применува сопственото професионално расудување во изборот на соодветните методи и претпоставки.

Политика на Друштвото е да ги обелодени информациите за објективната вредност на тие компоненти од средствата и обврските за кои постојат котирани цени и за тие за кои објективната вредност може да биде материјално различна од евидентираната вредност. Во Република Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на побарувањата како и на другите финансиски средства и обврски, со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации. Како резултат на ова објективната вредност не може соодветно и веродостојно да се одреди во отсуство на активен пазар. Раководството ја проценува целосната изложеност на ризици, и во случаи кога проценките за објективната вредност на средствата не се реализираат, се признава резервација. Мислење на Раководството е дека, обелоденетите сметководствени вредности се валидни, во однос на тековните услови на пазарот.

**5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА**

	<b>Во илјади денари</b>	
	<b>Години што завршуваат на 31 декември,</b>	
	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Приходи од продажба на домашен пазар	167,952	157,891
Приходи од продажба на странски пазар	152,861	148,978
Одобрени попусти на купувачи	(27,583)	(30,327)
	<b>293,230</b>	<b>276,542</b>

**6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ**

	<b>Во илјади денари</b>	
	<b>Години што завршуваат на 31 декември,</b>	
	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Приходи од продажба на материјали	81	1,033
Приходи од маркетинг поддршка	3,467	5,228
Примени книжни одобренија	37	41
Приходи од отпис на обврски и наплатени отпишани побарувања	640	3,136
Приходи од вредносно усогласување на заплихи	73	497
Вишоци по попис	39	442
Приходи од продажба на опрема	3,037	154
Приходи од продажба на амбалажа и полу-производи	6,568	7,638
Приходи од услужно пополнење и приходи поврзани со услужно пополнење	-	1,605
Приходи од укинување резервирани трошоци за судски спорови	449	109
Приходи од укинување резервирани трошоци за пензии и јубилејни награди на вработените	62	-
Останати приходи	3,117	2,532
	<b>17,570</b>	<b>22,415</b>

## 7. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СУРОВИНИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември,	
	2016	2015
Потрошени материјали	205,906	179,694
Отпис на сите инвентар	77	56
	<b>205,983</b>	<b>179,750</b>

## 8. ТРОШОЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА И УСЛУГИ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември,	
	2016	2015
Транспортни трошоци	2,173	1,672
Трошоци за маркетинг	11,028	4,585
Репрезентации и спонзорства	865	598
Потрошена енергија	6,617	7,208
Трошоци за одржување	9,537	8,462
Наемници	295	7,414
Осигурување	389	419
Банкарски трошоци	481	598
Комунални услуги	2,595	4,610
Шпедиторски услуги	1,312	870
Интелектуални услуги	153	287
Обезбедување на објектите	1,241	1,275
Трошоци за санитарни контроли	211	132
Останати услуги	1,098	1,143
	<b>37,995</b>	<b>39,273</b>

## 9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември,	
	2016	2015
Бруто плати за вработените	25,539	25,295
Дневници за службени патувања	125	193
Надоместоци за членовите на Управен и Надзорен Одбор	518	644
Отпремници	92	222
Регреси за годишен одмор	534	567
Останати трошоци за вработените	99	94
Резервирања за лензии за вработените	-	96
Резервирања за џубилејни награди	-	20
	<b>26,907</b>	<b>27,131</b>

## 10. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ

	Во илјади денари	Години што завршуваат на 31	
	декември,	2016	2015
Лиценци	6,562	6,270	
Трошоци за адвокатски, нотарски и ревизорски услуги	1,080	1,730	
Резервации за судски спорови	-	-	
Задржан данок од добивка	128	443	
Останати индиректни даноци	85	85	
Кусоци на запихи	1	45	
Расход на запихи	4,559	2,770	
Капитална загуба од продажба на опрема	590	237	
Вредносно усогласување на недвижности	-	74	
Трошоци од минати години	686	-	
Останати трошоци	199	256	
	<b>13,890</b>	<b>11,910</b>	

## 11. ДАНОК НА ДОБИВКА

- а) Главните компоненти на данок на добивка признаени во извештајот за сеопфатна добивка и останата сеопфатна добивка се следните:

	Во илјади денари	Години што завршуваат на 31	
	декември,	2016	2015
Тековен данок на добивка, признаен во извештајот за сеопфатна добивка	2,017	1,742	
Одложен данок на добивка, признаен во останатата сеопфатна добивка	-	-	
	<b>2,017</b>	<b>1,742</b>	

- б) Усогласувањето на данокот на добивка е како што следува:

	Во илјади денари	Години што завршуваат на 31	
	декември,	2016	2015
Добивка пред оданочување	2,547	8,292	
Даночко непризнати расходи	17,668	10,764	
Намалување на даночна основа	(42)	(1,635)	
Даночна основа	<b>20,173</b>	<b>17,421</b>	
Данок на добивка	2,017	1,742	
Вкупно	<b>2,017</b>	<b>1,742</b>	

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2016 година, Друштвото го извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на даночната основица којашто е составена од остварената добивка зголемена за износот на непризнати расходи за даночни цели и намалена за износот на приходи коишто се одбитна ставка во даночната основица.

11. ДАНОК НА ДОБИВКА (продолжение)

в) Признаените одложени даночни средства и даночни обврски се следните:

	31 Декември, 2016			31 Декември, 2015		
	Средства	Обврски	Нето	Средства	Обврски	Нето
<b>Признаени во:</b>						
Останатата сеопфатна добивка:						
Добивка од ревалоризација на недвижности				3,924	(3,924)	
				3,924	(3,924)	

г) Признаените одложени даночни средства и даночни обврски се следните:

	Во илјади денари			
	Салдо 1 Јануари	Добивка/ загуба за годината	Главнина	Салдо 31 Декември
<b>31 Декември 2015</b>				
Одложени даночни обврски Добивка од ревалоризација на недвижности				
	(3,924)			(3,924)

	Во илјади денари			
	Салдо 1 Јануари	Добивка/ загуба за годината	Главнина	Салдо 31 Декември
<b>31 Декември 2016</b>				
Одложени даночни обврски Добивка од ревалоризација на недвижности				
	(3,924)	3,924		

**12. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА**

	<b>Земјиште</b>	<b>Градежни објекти</b>	<b>Опрема</b>	<b>Биолошки средства</b>	<b>Вкупно</b>
<b>Набавна/ревалоризирана вредност</b>					
На 1 јануари 2016	116,791	175,714	274,700	1,119	568,324
Набавки	-	-	4,550	-	4,550
Продажба и расходувани	-	-	(8,037)	-	(8,037)
<b>На 31 декември 2016</b>	<b>116,791</b>	<b>175,714</b>	<b>271,213</b>	<b>1,119</b>	<b>564,837</b>
<b>Исправка на вредност</b>					
На 1 јануари 2016	-	54,813	228,457	70	283,340
Амортизација за годината	-	4,392	13,108	112	17,612
Продажба/расход	-	-	(7,447)	-	(7,447)
<b>На 31 декември 2016</b>	<b>-</b>	<b>59,205</b>	<b>234,118</b>	<b>182</b>	<b>293,505</b>
<b>Нето сметководствена вредност</b>					
На 31 декември 2016	<b>116,791</b>	<b>116,509</b>	<b>37,095</b>	<b>937</b>	<b>271,332</b>
На 31 декември 2015	<b>116,791</b>	<b>120,901</b>	<b>46,243</b>	<b>1,049</b>	<b>284,984</b>

Со состојба 31.12.2015 година извршена е проценка на земјиштето и зградите на друштвото од страна на независни проценители. Како резултат на проценката нето сметководствената вредност на земјиштето се зголеми за 242 илјади денари, а кај зградите за 41,832 илјади денари или вкупно ревалоризационен вишок признаен преку останатата сеопфатна добивка во вкупен износ од 42,074 илјади денари.

Кај дел од зградите проценетата вредност беше помала од сметководствената вредност за 74 илјади денари и овој износ беше признаен како трошок во извештајот за сеопфатна добивка за годината за 2015 година.

Во 2016 година друштвото нема извршено проценка на земјиштето и зградите.

**13. ЗАЛИХИ**

	Во илјади денари	Во илјади денари
	31 декември 2016	31 декември 2015
Сировини и материјали	24,758	22,167
Недовршено производство	8,611	9,463
Готови производи	25,600	25,673
Трговски стоки	203	208
Исправка на вредноста на залихите	<u>(1,343)</u>	<u>(1,416)</u>
	<u>57,829</u>	<u>56,095</u>
Ситен инвентар	2,595	2,610
Исправка на вредноста на ситниот инвентар	<u>(2,595)</u>	<u>(2,610)</u>
	<u><b>57,829</b></u>	<u><b>56,095</b></u>

Движењето на исправката за залихите е како што следи:

	Во илјади денари	Години што завршуваат на 31
	декември, 2016	2015
На 1 јануари	1,416	1,913
Намалување на исправката на вредност поради обезвреднување	(73)	(497)
Дополнителна исправка на вредност поради обезвреднување	<u>1,343</u>	<u>1,416</u>

**14. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА**

	Во илјади денари	Во илјади денари
	31 декември 2016	31 декември 2015
Побарувања од купувачи од земјата	78,397	68,940
Побарувања од купувачи од странство – неповрзани страни	32,308	31,224
Побарувања од купувачи од странство – поврзани страни	3,827	4,315
Намалено за исправка на сомнителни и спорни побарувања	<u>(35,999)</u>	<u>(36,038)</u>
	<u>78,533</u>	<u>68,441</u>
Побарување за повеќе платен ДДВ	352	694
Однапред платени трошоци	9	375
Други побарувања	416	1,479
Намалено за исправка на сомнителни и спорни побарувања	<u>(156)</u>	<u>(152)</u>
	<u><b>79,154</b></u>	<u><b>70,837</b></u>

Движењето на исправката за сомнителни и спорни побарувања е како што следи:

	Во илјади денари	Години што завршуваат на 31
	декември, 2016	2015
На 1 јануари	36,190	37,759
Дополнителна исправка на вредност поради обезвреднување	7	66
Ослободување на исправка на вредност	<u>(42)</u>	<u>(1,635)</u>
	<u><b>36,155</b></u>	<u><b>36,190</b></u>

## 15. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2016	31 декември 2015
Пари во банка:		
- во денари	15,368	6,892
- во странска валута	3,445	8,733
Пари во благајна:		
- во денари	6	8
	<b>18,819</b>	<b>15,633</b>

## 16. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

## а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2016 и 2015 се состои од 912,023 целосно уплатени обични акции со номинална вредност од 5.11 евра по акција. Во 2014 година Фруктал Ајдовшчина ги откупи 29,507 приоритетни кумулативни акции со номинална вредност од 5.11 евра по акција од Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија и истите се конвертираа во обични акции. Сопствениците на обични акции имаат право на повремена дивиденда и имаат право на еден глас по акција на Генералното Собрание на Друштвото, како и право на еднакво учество во случај на ликвидација на Друштвото.

Сопственичката структура на акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2016 и 31 декември 2015 е како што следи:

	Број на акции		Во %	
	31 декември 2016	2015	31 декември 2016	2015
Фруктал Ајдовшчина	871,195	871,195	92,53%	92,53%
Останато	70,335	70,335	7,47%	7,47%
	<b>941,530</b>	<b>941,530</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Во Централниот депозитар за хартии од вредност на име на Друштвото запишани се 3,816 обични акции. Истите не претставуваат сопствено откупени акции, туку се привремено евидентирани на име на Друштвото со оглед дека не се ажурирани персоналните податоци за иматели - физички лица за овој број на акции.

## 17. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

Кредитор	Тековен дел 2016	Тековен дел 2015	Нетеко- вен дел 2016	Нетеко- вен дел 2015	Во илјади денари
					Каматна стапка
					Доспева- ње
<b>Фруктат д.д., Словенија</b>					
Дог. на 649,766 евра	6,658	6,114	27,187	33,908	3-месечен EURIBOR + 2,00 01.01.2022
Дог. на 1,410,657,96 евра	<u>14,455</u> <u>21,113</u>	<u>14,482</u> <u>20,596</u>	<u>57,819</u> <u>85,006</u>	<u>72,407</u> <u>106,315</u>	3-месечен EURIBOR + 2,00 01.12.2021
<b>Вкупно:</b>	<b><u>21,113</u></b>	<b><u>20,596</u></b>	<b><u>85,006</u></b>	<b><u>106,315</u></b>	

## 18. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ПЕНЗИИ И ЈУБИЛЕЈНИ НАГРАДИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2016	31 декември 2015
<b>Оберски во билансот на состојба за:</b>		
Отпремници и јубилејни награди	<u>1,551</u>	<u>1,613</u>
<b>Приход / (трошок) во билансот на успех за:</b>		
Отпремници и јубилејни награди	<u>62</u>	<u>(116)</u>
<b>Движењето на резервирањата за пензии и јубилејни награди е како што следи:</b>		
	Во илјади денари	
	Година што завршува на 31 декември, 2015	2015
На 1 јануари	<u>1,613</u>	<u>1,497</u>
Резервации / ослободување во годината	<u>(62)</u>	<u>116</u>
<b>На 31 декември</b>	<b><u>1,551</u></b>	<b><u>1,613</u></b>

## 19. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	Во илјади денари	Во илјади денари
	31 декември 2016	31 декември 2015
Обврски кон добавувачи од странство – неповрзани страни	29,507	38,059
Обврски кон добавувачи од странство – поврзани страни (белешка 22)	311,790	281,697
Обврски кон добавувачи од земјата	17,481	11,985
Пресметани обврски по работи на купувачи	-	3,455
Пресметани камати по кредити	181	355
Обврски за камати	-	1,373
Примени аванси од купувачите	3,512	1,085
Обврски спрема вработени	2,100	2,054
Обврски од даноци	1,372	1,979
Краткорочни кредити кон добавувачи	-	3,658
Останати обврски	<u>1,290</u>	<u>1,341</u>
	<b><u>367,233</u></b>	<b><u>347,041</u></b>

## 20. РЕЗЕРВИРАЊА

Резервирањата во износ од 310 илјади денари 31 декември 2016 (2015: 1,197 илјади денари) во целост се однесуваат на резервации по судски спорови, за кои раководството смета дека е веројатен одлив на економски ресурси.

## 21. РАСХОДИ ЗА ФИНАСИРАЊЕ (НЕТО)

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември,	
	2016	2015
Приходи од камати од неповрзани страни	1	2
Расходи за камати од поврзани страни	(3,102)	(4,132)
Расходи за камати од неповрзани страни	<u>(2,520)</u>	<u>(337)</u>
	<b><u>(5,621)</u></b>	<b><u>(4,467)</u></b>

**22. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СТРАНИ**

	Во илјади денари	
	31 декември 2016	31 декември 2015
<b>Продажби на:</b>		
Нецтар, Србија	12,025	15,759
	12,025	15,759
<b>Набавки од:</b>		
Фруктал доо, Ајдовишчина, Словенија	28,917	15,534
Нецтар , Србија	39,509	30,485
Хеба, Србија	558	467
Југоинспект, Србија	251	256
	69,235	46,742
<b>Трошоци за камата:</b>		
Фруктал д.д., Ајдовишчина, Словенија	3,102	4,132
	3,102	4,132
<b>Износ што се должи на:</b>		
Фруктал доо, Ајдовишчина, Словенија – тековно работење	269,102	265,324
Фруктал доо, Ајдовишчина, Словенија – кредити и камати	106,300	127,266
Нецтар , Србија	42,561	15,761
Хеба, Србија	127	356
Југоинспект, Србија	-	256
	418,090	408,963
<b>Износ што се должи од:</b>		
Нецтар , Србија	3,827	4,315

Фруктал д.д., Ајдовишчина има 92.53% сопственост над Друштвото. Друштвото набавува сокови и сирупи од Фруктал д.д. Ајдовишчина. Фруктал д.д. Ајдовишчина во текот на 2011 година стана дел од Групацијата Нецтар. Во текот на 2012 година Друштвото почна да остварува меѓусебни трансакции со Нецтар, Србија преку набавка и продажба на сировини, како и продажба на готови производи.

Друштвото стапува во трансакции со горенаведените поврзани страни врз основа на меѓусебно договорени услови.

Вкупните исплати на клучниот раководен кадар на Друштвото изнесуваат 5.050 илјади денари (2015: 4.559 илјади денари).

**23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ**

**Управување со капиталниот ризик**

Друштвото управува со својот капитал за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина врз основа на принципот на континуитет преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина. Капиталната структура на Друштвото се состои од долгови, кои ги вклучуваат кредитите обелоденети во белешката 17, парите и паричните еквиваленти и вкупната главнина која припаѓа на акционерите составена од основна главнина, резерви и акумулирана загуба.

Раководството ја анализира капиталната структура на месечна основа. Како генерално правило, набавките на нетековните средства се финансираат од долгочочни кредити обезбедени преку банки и се најчесто гарантирани од матичното друштво или други друштва на Групацијата, како и кредити од матичното друштво.

## 23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Показателот на задолженост на крајот на годината е како што следи:

	Во илјади денари	Во илјади денари
	31 декември 2016	31 декември 2015
Обврски по кредити (долгорочни и краткорочни)	106,300	127,266
Обврски по краткорочни кредити од добавувачи	-	3,658
Пари и парични еквиваленти	<u>(18,819)</u>	<u>(15,633)</u>
Нето долг	87,481	115,291
Вкупна главнина	(48,079)	(52,533)
Нето показател на задолженост	(2.82)	(3.19)

## Категории на финансиски инструменти

	Во илјади денари	Во илјади денари
	31 декември 2016	31 декември 2015
<b>Финансиски средства</b>		
Побарувања од купувачи, нето	78,533	68,441
Пари и парични еквиваленти	<u>18,819</u>	<u>15,633</u>
	<b><u>97,352</u></b>	<b><u>84,074</u></b>
<b>Финансиски обврски</b>		
Обврски по долгорочни и краткорочни кредити	106,300	127,266
Обврски по краткорочни кредити од добавувачи	<u>358,778</u>	<u>331,741</u>
	<b><u>465,078</u></b>	<b><u>462,665</u></b>

## Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (валутен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ризик на ликвидност. Финансиските ризици се следат на временска основа и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи посебни финансиски инструменти за да ги намали овие ризици, бидејќи таквите инструменти не се применуваат во Република Македонија.

## Пазарен ризик

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и каматни стапки (види подолу). Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или начинот на кој Друштвото управува или го мери ризикот.

## Управување со девизниот ризик

Друштвото врши трансакции деноминирани во странски валути заради набавка на материјали, стоки и опрема, продажба на своите производи, обезбедување кредити и давање позајмици. Друштвото не користи посебни финансиски инструменти за да ги намали овие ризици, бидејќи таквите инструменти не се применуваат во Република Македонија. Според тоа, Друштвото е изложено на потенцијален ризик од можните флукутации на курсевите на странските валути и нема средства со кои би го намалила истиот.

За да ја намали изложеноста на овој ризик, Друштвото одржува доволна количина на готовина во странска валута на сметка во банка за плаќање на тековните обврски кон добавувачите во странска валута.

### 23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Друштвото презема одредени трансакции деноминирани во странска валута. Изложеноста на промена на девизните курсеви се мери во рамките на параметрите на одобрените политики. Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странска валута на датумот на известување е како што следува:

	СРЕДСТВА		Во илјади денари	
	31 декември 2016	31 декември 2015	ОБВРСКИ	31 декември 2015
Состојба во евра	39,580	44,272	447,597	448,617
Состојба во долари	-	-	-	2,066
Состојба во денари	93,771	75,840	17,481	11,982
<b>Вкупно, бруто</b>	<b>133,351</b>	<b>120,112</b>	<b>465,078</b>	<b>462,665</b>

Следната табела детално ја прикажува анализата на сензитивноста на Друштвото на 10% зголемување и намалување на паричната единица - денарот ("ПЕ") во споредба со соодветна странска валута. 10% претставува стапката на сензитивност која се применува при известување за ризикот од промена на девизните курсеви интерно за потребите на клучниот раководен персонал и истата претставува проценка на раководството за промена на курсот на странската валута со разумна веројатност. Анализата на сензитивност ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странски валути на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странските валути за 10%. Позитивниот износ подолу означува намалување на загубата и останатиот капитал во случај доколку денарот (ПЕ) ја зголеми својата вредност во однос на еврото за 10%. За намалување на вредноста на денарот во однос на еврото за 10%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

	Намалување за 10% на ПЕ		Зголемување за 10% на ПЕ	
	Во илјади денари 2016	2016	Во илјади денари 2015	2015
(Загуба)Добивка за годината	(40,802)	(40,802)	40,641	40,641

Сензитивноста на Друштвото на странска валута е значително променета во споредба со претходната година.

#### Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на каматниот ризик преку кредитите со променлива каматна стапка. Паричните средства во банка се каматоносно финансиско средство, но заради незначителните каматни стапки кои ги носи ова средство, истото се смета за некаматоносно средство. Друштвото се справува со овој ризик преку спедење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со комерцијалните банки.

## 23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски на крајот на годината е како што следи:

	Во илјади денари	
	31 декември 2016	31 декември 2015
<b>Финансиски средства</b>		
<i>Некаматоносни :</i>		
Побарувања од купувачи	78,533	68,441
Пари и парични еквиваленти	18,819	15,633
	<b>97,352</b>	<b>84,074</b>
<b>Финансиски обврски</b>		
<i>Некаматоносни :</i>		
Обврски кон добавувачи	358,778	331,741
Обврски за камати	181	355
<i>Променлива каматна стапка:</i>		
Обврски по краткорочен кредит од добавувачи	-	3,658
Обврски по кредити (долгорочни и краткорочни)	106,119	126,911
	<b>465,078</b>	<b>462,665</b>

*Анализа на сензитивноста на каматни стапки*

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на денот на извештајот за финансиската состојба. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 2 процентни поени, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 2 процентни поени, а сите други варијабли непроменети, добивката на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2016 би била повисока, односно пониска за 2,293 илјади денари (2015: 7,652 илјади денари). Осетливоста на Друштвото на ризикот од промена на каматните е значително променета за годината која завршува на 31 декември 2016 година како резултат на намалувањето на каматната стапка и отплатата на дел од главнината на позајмици.

*Управување со кредитниот ризик*

Кредитниот ризик се однесува на ризикот кога другата страна нема да ги исполнi своите договорни обврски, што ќе резултира со финансиски загуби за Друштвото. Побарувањата од купувачи на Друштвото не се обезбедени со колатерал.

**ФИНАНСИЈА ДЛГАД МАКАД БЕЛЕЦКИ**

**23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**

**Управување со кредитниот ризик**

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2016 година е како што следи:

	Бруто изложеност	Исправка на вредноста	Во илјади денари
			Нето изложеност
Недоспеани побарувања	77,283	-	77,283
Доспеани, но не оштетени побарувања	1,250	-	1,250
Доспеани и оштетени побарувања	<u>35,999</u>	<u>(35,999)</u>	<u>-</u>
	<b><u>114,532</u></b>	<b><u>(35,999)</u></b>	<b><u>78,533</u></b>

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2015 година е како што следи:

	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Во илјади денари
			Нето изложеност
Недоспеани побарувања	63,506	-	63,506
Доспеани, но не оштетени побарувања	4,935	-	4,935
Доспеани и оштетени побарувања	<u>36,038</u>	<u>(36,038)</u>	<u>-</u>
	<b><u>104,479</u></b>	<b><u>(36,038)</u></b>	<b><u>68,441</u></b>

**Недоспеани побарувања**

Недоспеаните побарувања во износ од 77,283 илјади денари (2015: 63,506 илјади денари) во целост се однесуваат на побарувања по основ на продажби во текот на месец декември 2016 година. Овие побарувања достасуваат за наплата 15 дена по датумот на фактуирањето.

**Доспеани, но неоштетени побарувања**

Старосната структура на доспеаните, но неоштетените побарувања за годините што завршуваат на 31 декември 2016 и 2015 е како што следи:

	Во илјади денари	
	31 декември 2016	31 декември 2015
до 30 дена	181	2,513
од 31 до 60 дена	-	158
од 61 до 90 дена	1069	1,197
од 91 до 365 дена	-	1,067
над 365 дена	-	-
	<b><u>1,250</u></b>	<b><u>4,935</u></b>

**Ликвидносен ризик**

Крајната одговорност за управување со ризикот на ликвидност е на раководството на Друштвото и на раководството на крајното матично друштво кои имаат изградено соодветна рамка за управување со овој ризик, преку која управуваат со краткорочните и среднорочните средства како и со барањата за управување со ликвидноста. Друштвото управува со ризикот на ликвидност преку обезбедување на доволна количина на резерви на пари да ги исплати обврските кон трети страни. Во секое време, Друштвото може да повлече дополнителни средства од матичното друштво за да го намали понатамошниот ризик на ликвидност.

Најголем дел од обврските кон добавувачи и другите обврски достасуваат во период од 1 до 3 месеци, а кредитите достасуваат во согласност со договорените рокови со матичното друштво.

## 23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Следните табели детално ја прикажуваат преостаната договорна доспеаност на финансиските обврски. Табелите се изготвени врз основа на недисконтирани парични текови на финансиските обврски.

	Помалку од 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	12-36 месеци	над 36 месеци	Вкупно	Во илјади денари 31 декември 2016
Обврски кон добавувачи	331,741	-	-	-	-	-	331.741
Обврски по кредити и камати	181	5,801	17,242	44,795	43,628	111,647	
	<b>331,922</b>	<b>5,801</b>	<b>17,242</b>	<b>44,795</b>	<b>43,628</b>	<b>111,647</b>	<b>443,388</b>
	Помалку од 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	12-36 месеци	над 36 месеци	Вкупно	Во илјади денари 31 декември 2015
Обврски кон добавувачи	358,778	-	-	-	-	-	358,778
Обврски по краткорочен кредит од добавувачи	954	944	1,859	-	-	-	3.757
Обврски по кредити и камати	355	6,313	18,673	47,846	66,457	139,644	
	<b>333,050</b>	<b>7,257</b>	<b>20,532</b>	<b>47,846</b>	<b>66,457</b>	<b>139,644</b>	<b>475,142</b>

## Објективна вредност на финансиските инструменти

Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски е одредена на следниот начин:

- Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски со стандардни услови, со кои се тргува на активните ликвидни пазари, се одредува врз основа на котираните пазарни цени;
- Објективната вредност на останатите финансиски средства и обврски (со исклучок на деривативните инструменти) се одредува во согласност со општо прифатените модели на вреднување кои се базираат на анализа на готовинските текови, со користење на цени од објавените тековни пазарни трансакции и понудени цени од деловните партнери за слични инструменти.

# ФРУНЧАТ МАКАДАМЕТ КИК СО ОДЛУКА ДА СЕ ВРЕДНОСТ ВО СМЕТКА

## 23. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

### Објективна вредност на финансиските инструменти (продолжение)

Сметководствена вредност во споредба со објективната вредност

Сметководствената вредност во споредба со објективната вредност на 31 декември 2016 и 2015 година е како што следи:

	31 декември 2016		Во илјади денари	
	Сметковод. вредност	Објективна вредност	31 декември 2015	Објективна вредност
<b>Финансиски средства</b>				
Побарувања од купувачи	78,533	78,533	68,441	68,441
Пари и парични еквиваленти	18,819	18,819	15,633	15,633
	<b>97,352</b>	<b>97,352</b>	<b>84,074</b>	<b>84,074</b>
<b>Финансиски обврски</b>				
Обврски по кредити (долгорочни и краткорочни)	106,300	106,300	127,266	127,266
Обврски за краткорочен кредит од добавувачи	-	-	3,658	3,658
Обврски кон добавувачи	358,778	358,778	331,741	331,741
	<b>465,078</b>	<b>465,078</b>	<b>462,665</b>	<b>462,665</b>

*Претпоставки користени при одредување на објективна вредност на финансиски средства и обврски*

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на центите од тековните пазарни трансакции. Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата од купувачите и обврските спрема добавувачите не постојат значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

## 24. ДАНОЧЕН РИЗИК

Македонската даночна легислатива е предмет на различни интерпретации и чести измени. Како резултат на тоа, одредени трансакции можат да бидат предмет на даночна контрола од која можат да произлезат дополнителни даноци, казни и камати кои можат да бидат материјални. Документацијата на Друштвото може да биде предмет на даночна и царинска контрола за период од пет години. Според проценките на раководството на Друштвото не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

## 25. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

На крајот од месец март 2017 година, продаден е поголемиот дел од линија за попнење сокови во ПЕТ амбалажа на поврзаното друштво ХЕБА – Бујановац, Р. Србија. Сегашната вредност на продадената опрема на ден 28.02.2017 година изнесува 2,705 илјади денари. Оваа продажба не се очекува да има значаен ефект врз работењето на Друштвото во наредниот период.

## **Прилог 1 – Годишен Извештај**

**ФРУКТАЛ МАК АД, Скопје**

**Годишен извештај  
за годината што завршува на  
31 декември 2016**

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ  
31 декември 2016**

**СОДРЖИНА**

	Страна
1. Општи информации	3
2. Главни фактори и околности коишто влијаеле на определувањето на работењето на Друштвото	3
2.1 Промени во окружувањето во чиишто рамки друштвото дејствува	3
2.2 Одговорот на друштвото на промените и нивното влијание	3
3. Политиката на вложувања за одржување и за поддршка на успешноста во работењето на друштвото	3
3.1 Политика на дивиденди	3
3.2 Управување со ризикот на капиталот	3
3.3 Извори на средства на друштвото	4
3.4 Политиката на односот на долготочниот долг спрема основната главнина	4
4. Големи зделки и зделки со заинтересирана страна	4
4.1 Големи зделки	4
4.2 Зделки со заинтересирана страна	4-5
5. Средствата на друштвото чијашто вредност не е одразена во билансот на состојбата според меѓународните сметководствени стандарди	5
6. Изгледите за идниот развој на друштвото и неговиот деловен потфат	5
7. Активностите во сферата на истражувањето и развојот	5
8. Примања на извршни членови на одборот на директори и управниот одбор	5
9. Примања на неизвршни членови на одборот на директори и членовите на надзорниот одбор	5

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

31 декември 2016

(сите износи се искажани во илјади денари се поинаку наведено)

**1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

Фруктат Мак АД-Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото") е акционерско друштво регистрирано во Република Македонија, со седиште во с. Моране, Студеничани, Скопје.

Мнозински акционер на Друштвото е Фруктат д.д Ајдовчица од Република Словенија која има 92,53% сопственост на Друштвото. Во 2014 година Фруктат Ајдовчица ги откупиле 29,507 приоритетни кумултивни акции со номинална вредност од 5.11 евра по акција од Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија и истите се конвертираа во обични акции. Крајно матично друштво е Нектар доо, друштво регистрирано во Република Србија.

Основна дејност на Друштвото е производство и продажба на овошен цус, нектар, и безалкохолни пијалоци од брендот на Фруктат и Нектар. Покрај основната дејност, Друштвото одгледува и обработува свежо овошје.

На 31 декември 2016 година Друштвото има 54 вработени (2015: 54 вработени).

**2. ГЛАВНИ ФАКТОРИ И ОКОЛНОСТИ КОИШТО ВЛИЈАЕЛЕ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО**

Во текот на 2016 година Друштвото работеше со добивка, при што е остварена добивка после оданочување во износ од 530 илјади денари.

Карактеристично за 2016 година е тоа што се зголемени деловните приходи за 3,96%, но и деловните расходи за 6,38% што резултираше со намалување на добивката од деловното работење за 46,15% или за 6,350 илјади денари. Останатите приходи од деловното работење помали се за 4,845 илјади денари и во основа покрај зголемувањето кај деловните расходи е причината за намалување на добивката од деловното работење.

Кај вкупните расходи од финансирање (камати и курсни разлики) имаме намалување за 605 илјади денари (11,06 %) во однос на минатата година.

**2.1 ПРОМЕНИ ВО ОПКРУЖУВАЊЕТО ВО ЧИИШТО РАМКИ ДРУШТВОТО ДЕЈСТВУВА**

Постоечката економска криза во Европа, а со тоа во Р. Македонија и земјите во регионот каде најмногу е насочена реализацијата.

**2.2 ОДГОВОРОТ НА ДРУШТВОТО НА ПРОМЕНите И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ**

Подобрување на економичноста на работењето преку рационализација на набавките и користењето на внатрешните резерви.

**3. ПОЛИТИКА НА ВЛОЖУВАЊА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗА ПОДДРШКА НА УСПЕШНОСТА ВО РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО**

Друштвото ги следи трендовите на домашниот пазар, сите промени, сите движења и соодветно се прилагодува преку прилагодување - измена на своите политики на барањата на пазарот.

Континурано вложува во набавка на најнова опрема, со цел унапредување и успешно работење.

**3.1 ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНДИ**

Друштвото оваа година оствари позитивен финансиски резултат – добивка. Добивката ќе биде искористена за покривање на акумулираната загуба.

**3.2 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ НА КАПИТАЛОТ**

Друштвото управува со својот капитал за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина врз основа на принципот на континуитет преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина.

## ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

31 декември 2016

(сите износи се искажани во илјади денари се ако не поинаку наведено)

## 3.3 ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА ДРУШТВОТО

Капиталната структура на Друштвото се состои од долгови, кои ги вклучуваат кредитите, парите и паричните еквиваленти и вкупната главнина која припаѓа на акционерите составена од основна главнина, резерви и акумулирана загуба.

## 3.4 ПОЛИТИКАТА НА ОДНОСОТ НА ДОЛГОРОЧНИОТ ДОЛГ СПРЕМА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА

Раководството ја анализира капиталната структура на месечна основа. Како генерално правило, набавките на нетековните средства се финансираат од долгорочни кредити обезбедени преку банки и се најчесто гарантирани од матичното друштво или други друштва на Групацијата.

Показателот на задолженост на крајот на годината е како што следи:

	31 декември 2016	31 декември 2015
Обврски по кредити (долгорочни и краткорочни)	106,300	130,923
Пари и парични еквиваленти	(18,819)	(15,633)
Нето долг	87,481	115,290
Вкупна главнина	(48,079)	(52,533)
Нето показател на задолженост	<u>(-1.82)</u>	<u>(-2.19)</u>

## 4. ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ И ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

## 4.1 ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ

Согласно Законот за трговски друштва во кој се дефинира поимот голема зделка ги опфаќа трансакциите кои надминуваат 20% од сегашната вредност на вкупните средства на друштвото во облик и форма на позајмици, кредити, гаранции, хипотеки. Друштвото во текот на 2016 немаше трансакции од таков вид и обем.

## 4.2 ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

Согласно Законот за трговски друштва во кој се дифинира поимот заинтересирана страна со кој се опфатени сите трансакции (вклучувајќи, без ограничување, заем, кредит, залог или гаранција) во која заинтересираната страна е член на орган на управување, односно надзорниот одбор или управителот, вклучувајќи ги и раководните лица, или акционер на друштвото кој заедно со поврзаните лица поседуваат 20% или повеќе проценти од акциите со право на глас на друштвото или лице кое има овластување да дава упатства на друштвото што се задолжителни, се смета за зделка со заинтересирана страна и се извршува од страна на друштвото во постапка.

Салдата и трансакциите со поврзани страни за годината што завршува на 31 декември 2016 и 2015 година се прикажани во следнава табела:

## 4.2 ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА (продолжение)

	Во илјади денари	
	31 декември 2016	31 декември 2015
<b>Продажби на:</b>		
Нецтар, Србија	12,025	15,759
	<b>12,025</b>	<b>15,759</b>
<b>Набавки од:</b>		
Фрутал доо, Ајдовишчина, Словенија	28,917	15,534
Нецтар , Србија	39,509	30,485
Хеба, Србија	558	467
Јутоминспект, Србија	251	256
	<b>69,235</b>	<b>46,742</b>

## ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

31 декември 2016

(сите износи се искажани во илјади денари се поинаку наведено)

## Трошоци за камата:

Фруктал д.д., Ајдовщина, Словенија	3,102	4,132
	3,102	4,132

## Износ што се должи на:

Фруктал доо, Ајдовщина, Словенија – тековно работење	269,102	265,324
Фруктал доо, Ајдовщина, Словенија – кредити и камати	106,300	127,266
Нецтар , Србија	42,561	15,761
Хеба, Србија	127	356
Југоинспект, Србија		256
	418,090	408,963

## Износ што се должи од:

Нецтар , Србија	3,827	4,315
-----------------	-------	-------

Фруктал д.д., Ајдовщина има 92.53% сопственост над Друштвото. Друштвото набавува сокови и сирупи од Фруктал д.д. Ајдовщина. Фруктал д.д. Ајдовщина во текот на 2011 година стана дел од Групацијата Нектар. Од 2012 година Друштвото почна да остварува меѓусебни трансакции со Нецтар, Србија преку набавка и продажба на сировини, како и продажба на готови производи.

Друштвото стапува во трансакции со горенаведените поврзани страни врз основа на меѓусебно договорени услови.

## 5. СРЕДСТВАТА НА ДРУШТВОТО ЧИЈАШТО ВРЕДНОСТ НЕ Е ОДРАЗЕНА ВО БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА СПОРЕД МЕЃУНАРОДНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ СТАНДАРДИ

На 31 декември 2016 година сите средства на Друштвото се признаени во билансот на состојбата на Друштвото во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување кои се применуваат во Република Македонија.

## 6. ИЗГЛЕДИТЕ ЗА ИДНИОТ РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО И НЕГОВИОТ ДЕЛОВЕН ПОТФАТ

За 2017 година планирано е зголемување на обемот на продажбата и остварување позитивен финансиски резултат.

## 7. АКТИВНОСТИТЕ ВО СФЕРАТА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО И РАЗВОЈОТ

Друштвото нема издатоци за истражување и развој на нови технологии

## 8. ПРИМАЊА НА ИЗВРШНИ ЧЛНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ И УПРАВНИОТ ОДБОР

Годишните бруто примања (плати и накнади за членство во УО) за 2016 година изнесуваат:

- Зоран Ѓуриќ (Претседател на УО и генерален директор) 3,379,205,00 денари
- Јасмина Петрова (Раководител на набавка и член на УО) 777,522,00 денари
- Илија Видоевски (Раководител на економика и член на УО) 893,412,00 денари

## 9. ПРИМАЊА НА НЕИЗВРШНИ ЧЛНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ И ЧЛНОВИТЕ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР

Не е вклучувана ниту исплатена надокнада во 2016 година за членовите на Надзорниот Одбор.

Генерален директор

Зоран Ѓуриќ

Раководител на финансии

Илија Видоевски



## **Прилог 2 – Завршна сметка**

ЕМБС: 04808240

Целосно име: ФРУКТАЛ МАК Акционерско друштво за производство, преработка и конзервирање на овошје и зеленчук с.Моране Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2016

Листа на прикачени  
документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

**Биланс на состојба**

Ознака за АСП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	271.332.247,00			284.984.028,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	271.332.247,00			284.984.028,00
10	-- Недвижности (011+012)	233.299.924,00			237.691.701,00
11	-- Земјиште	116.791.083,00			116.791.083,00
12	-- Градежни објекти	116.508.841,00			120.900.618,00
13	-- Постројки и опрема	30.226.563,00			37.911.573,00
14	-- Транспортни средства	624.298,00			
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и небел	6.244.408,00			8.331.760,00
16	-- Биолошки средства	937.054,00			1.048.994,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	155.792.748,00			142.793.325,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	57.829.349,00			56.094.473,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	23.415.059,00			20.750.956,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полуизводи	8.611.036,00			9.462.611,00
41	-- Залихи на готови производи	25.600.465,00			25.672.877,00
42	-- Залихи на трговски стоки	202.790,00			206.029,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	79.144.469,00			71.066.143,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	3.826.608,00			4.315.082,00
47	-- Побарувања од купувачи	74.705.756,00			64.126.119,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	218.653,00			1.284.175,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (преплати)	352.039,00			1.298.354,00
50	-- Побарувања од вработените	8.756,00			9.756,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	32.657,00			32.657,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	18.818.930,00			15.632.709,00
60	-- Парични средства	18.818.930,00			15.632.709,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	8.389,00			374.935,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	427.133.384,00			428.152.288,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	-48.079.570,00			-52.533.082,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	289.994.700,00			299.994.700,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	77.406.714,00			75.509.772,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	2.026.250,00			2.130.688,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	418.037.054,00			426.717.537,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	529.820,00			6.549.795,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	473.612.316,00			469.394.786,00
82	-- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	1.551.056,00			1.613.099,00

83	-- Резервирања за пензии, отпремници и слични обврски кон вработените	1.551.056,00	1.613.099,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	85.006.422,00	106.315.218,00
89	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	85.006.422,00	106.315.218,00
94	-- III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ		3.923.692,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	387.054.838,00	361.466.469,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	311.789.347,00	281.697.081,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	46.988.340,00	50.044.192,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	3.511.705,00	1.084.544,00
99	-- Обврски за даночи и придонеси на плата и на надомести на плати	681.173,00	665.865,00
100	-- Обврски кон вработените	1.418.921,00	1.388.293,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.371.448,00	1.978.369,00
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	21.293.904,00	20.950.732,00
104	-- Обврски по заеми и кредити		3.657.393,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	1.600.638,00	7.366.892,00
111	-- ВСУЛНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	427.133.384,00	428.152.288,00

**Биланс на успех**

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	338.383.186,00			329.285.379,00
202	-- Приходи од продажба	330.840.462,00			317.146.362,00
203	-- Останати приходи	6.021.140,00			11.106.637,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	35.135.488,00			45.993.798,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	34.184.856,00			34.988.289,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	1.521.564,00			1.032.180,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	330.022.289,00			304.519.618,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	212.600.311,00			186.958.299,00
210	-- Набавка вредност на продадените материјали, резерви делови, ситен инвентар, амбалажа и авторуми	45.254,00			571.349,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	29.598.719,00			30.382.477,00
212	-- Останати трошоци од работењето	10.276.974,00			11.087.342,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	26.389.705,00			26.371.390,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	17.326.167,00			17.150.391,00
215	-- Трошоци за даночи на плати и надоместоци на плати	1.417.822,00			1.378.261,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	6.795.292,00			6.766.297,00
217	-- Останати трошоци за вработените	850.424,00			1.076.441,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	17.611.500,00			15.489.836,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства				74.446,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	76.958,00			66.481,00
221	-- Резервирања за трошоци и ризици				116.014,00
222	-- Останати расходи од работењето	33.422.868,00			33.401.982,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	2.724.459,00			3.505.273,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	2.101.755,00			2.500.680,00
227	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	2.101.755,00			2.500.680,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	633,00			2.279,00

231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	622.071,00	1.002.314,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	7.587.589,00	8.973.632,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	4.421.342,00	7.363.383,00
236	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	3.102.276,00	4.132.444,00
237	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	1.319.066,00	3.230.939,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2.519.420,00	336.736,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	646.827,00	1.273.513,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204+205+207+234+245)	2.547.135,00	8.291.893,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	2.547.135,00	8.291.893,00
252	-- Данок на добивка	2.017.315,00	1.742.098,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	529.820,00	6.549.795,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	54,00	55,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	529.820,00	6.549.795,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	529.820,00	6.549.795,00
265	-- Вкупна основна заработка по акција	1,00	7,00
269	-- Добивка за годината	529.820,00	6.549.795,00
271	-- Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	2.026.250,00	42.074.101,00
279	-- Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства	2.026.250,00	42.074.101,00
286	-- Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	2.026.250,00	42.074.101,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	2.556.070,00	48.623.896,00
289	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	2.556.070,00	48.623.896,00

**Државна свидениција**

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
625	-- Земјишта	116.791.083,00			116.791.083,00
631	-- Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	112.617.464,00			112.784.432,00
632	-- Вредноносно усогласување на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	58.662.025,00			59.406.709,00
633	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	57.473.526,00			53.521.177,00
634	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	113.805.961,00			118.669.964,00
635	-- Набавна вредност на објекти од нискоградба	1.366.758,00			1.199.789,00
636	-- Вредноносно усогласување на објекти од нискоградба	3.024.845,00			2.322.000,00
637	-- Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба	1.688.723,00			1.291.935,00
638	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	2.702.880,00			2.230.654,00
643	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	3.278.296,00			3.278.296,00
645	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	3.101.914,00			2.964.017,00
646	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	176.382,00			314.279,00

647	-- Набавна вредност на повеќегодишните насади	1.119.409,00	1.119.409,00
649	-- Акумулирана амортизација на повеќегодишните насади	182.355,00	70.415,00
650	-- Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	937.054,00	1.048.994,00
668	-- Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	78.687.917,00	70.293.105,00
669	-- Трговски кредити и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансиирани од буџет		2.430.471,00
671	-- Останати побарувања од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	32.657,00	398.639,00
672	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансиирани од буџет	360.428,00	1.298.354,00
679	-- Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата(< од АОП 065 од БС)	20.995.616,00	20.995.616,00
682	-- Основна главнина (сопственички капитал) во уделни поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата(< од АОП 065 од БС)	20.995.616,00	20.995.616,00
684	-- Трговски кредити и аванси од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	17.480.766,00	11.988.897,00
687	-- Останати обврски кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	390.023,00	768.070,00
688	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансиирани од буџет	2.052.620,00	2.601.265,00
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	167.951.865,00	157.690.982,00
693	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	152.860.971,00	148.979.058,00
699	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	160.410,00	154.000,00
703	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	38.436,00	442.043,00
704	-- Наплатени отписани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	639.992,00	3.135.587,00
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	2.101.755,00	6.769.286,00
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	199.836.928,00	173.568.367,00
722	-- Униформи-заштитна облека и обувки	121.549,00	82.524,00
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	4.322,00	12.823,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	6.156.692,00	6.705.662,00
726	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	4.963.155,00	5.440.770,00
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)		31.034,00
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	622.000,00	801.500,00

730	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	965.538,00	396.290,00
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	384.984,00	472.300,00
736	-- Наемници за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	295.533,00	7.514.934,00
741	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	44.546,00	
742	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	70.228,00	222.222,00
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	534.600,00	567.124,00
747	-- Дневници за службени патувања, нокевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	124.854,00	193.195,00
748	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	78.770,00	135.548,00
749	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	76.205,00	93.900,00
752	-- Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	14.193,00	
758	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)		169.988,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	855.446,00	428.430,00
760	-- Преними за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	389.287,00	419.030,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	480.843,00	597.753,00
762	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	221.688,00	519.021,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.087.219,00	1.418.319,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	54,00	55,00

**Структура на приходи по дејности**

Основа за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2060	- 10.32 - Производство на сокови од овошје и зеленчук	341.107.645,00			

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и истинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

## **ПРЕДЛОГ**

Согласно чл.383 од Законот за трговските друштва и чл.33 од Статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, Собранието на акционери на седницата одржана на ден 07.06.2017 година, ја донесе следната:

### **О Д Л У К А**

за одобрување на ревидираните годишни финансиски извештаи на

**ФРУКТАЛ МАК АД Скопје**

чл.1

Се усвојуваат ревидираните годишни финансиски извештаи за 2016 година на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје изготвени од Друштвото за ревизија Ернсте и Јанг ДООЕЛ Скопје.

чл.2

Ревидираните годишни финансиски извештаи се составен дел на оваа одлука.

чл.3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:

---

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

31 декември 2016

(сите износи се искажани во илјади денари сèm ако не поинаку наведено)

**1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

Фруктат Мак АД-Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото") е акционерско друштво регистрирано во Република Македонија, со седиште во с. Моране, Студеничани, Скопје.

Мнозински акционер на Друштвото е Фруктат д.д Ајдовшчина од Република Словенија која има 92,53% сопственост на Друштвото. Во 2014 година Фруктат Ајдовшчина ги откупи 29,507 приоритетни кумулативни акции со номинална вредност од 5.11 евра по акција од Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија и истите се конвертираа во обични акции. Крајно матично друштво е Нектар доо, друштво регистрирано во Република Србија.

Основна дејност на Друштвото е производство и продажба на овошен цус, нектар, и безалкохолни пијалоци од брендот на Фруктат и Нектар. Покрај основната дејност, Друштвото одгледува и обработува свежо овошје.

На 31 декември 2016 година Друштвото има 54 вработени (2015: 54 вработени).

**2. ГЛАВНИ ФАКТОРИ И ОКОЛНОСТИ КОИШТО ВЛИЈАЕЛЕ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО**

Во текот на 2016 година Друштвото работеше со добивка, при што е остварена добивка после оданочување во износ од 530 илјади денари.

Карактеристично за 2016 година е тоа што се зголемени деловните приходи за 3,96%, но и деловните расходи за 6,38% што резултираше со намалување на добивката од деловното работење за 46,15% или за 6,350 илјади денари. Останатите приходи од деловното работење помали се за 4,845 илјади денари и во основа покрај зголемувањето кај деловните расходи е причината за намалување на добивката од деловното работење.

Кај вкупните расходи од финансирање (камати и курсни разлики) имаме намалување за 605 илјади денари (11,06 %) во однос на минатата година.

**2.1 ПРОМЕНИ ВО ОПКРУЖУВАЊЕТО ВО ЧИИШТО РАМКИ ДРУШТВОТО ДЕЈСТВУВА**

Постоечката економска криза во Европа, а со тоа во Р. Македонија и земјите во регионот каде најмногу е насочена реализацијата.

**2.2 ОДГОВОРОТ НА ДРУШТВОТО НА ПРОМЕНите И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ**

Подобрување на економичноста на работењето преку рационализација на набавките и користењето на внатрешните резерви.

**3. ПОЛИТИКА НА ВЛОЖУВАЊА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗА ПОДДРШКА НА УСПЕШНОСТА ВО РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО**

Друштвото ги следи трендовите на домашниот пазар, сите промени, сите движења и соодветно се прилагодува преку прилагодување - измена на своите политики на барањата на пазарот.

Континурано вложува во набавка на најнова опрема, со цел унапредување и успешно работење.

**3.1 ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНДИ**

Друштвото оваа година оствари позитивен финансиски резултат – добивка. Добивката ќе биде искористена за покривање на акумулираната загуба.

**3.2 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ НА КАПИТАЛОТ**

Друштвото управува со својот капитал за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина врз основа на принципот на континуитет преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина.

## ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

31 декември 2016

(сите износи се искажани во илјади денари сèм ако не поинаку наведено)

## 3.3 ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА ДРУШТВОТО

Капиталната структура на Друштвото се состои од долгови, кои ги вклучуваат кредитите, парите и паричните еквиваленти и вкупната главнина која припаѓа на акционерите составена од основна главнина, резерви и акумулирана загуба.

## 3.4 ПОЛИТИКАТА НА ОДНОСОТ НА ДОЛГОРОЧНИОТ ДОЛГ СПРЕМА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА

Раководството ја анализира капиталната структура на месечна основа. Како генерално правило, набавките на нетековните средства се финансираат од долгорочни кредити обезбедени преку банки и се најчесто гарантирани од матичното друштво или други друштва на Групацијата.

Показателот на задолженост на крајот на годината е како што следи:

	31 декември 2016	31 декември 2015
Обврски по кредити (долгорочни и краткорочни)	106,300	130,923
Пари и парични еквиваленти	<u>(18,819)</u>	<u>(15,633)</u>
Нето долг	87,481	115,290
Вкупна главнина	<u>(48,079)</u>	<u>(52,533)</u>
Нето показател на задолженост	<u>(-1.82)</u>	<u>(-2.19)</u>

## 4. ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ И ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

## 4.1 ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ

Согласно Законот за трговски друштва во кој се дефинира поимот голема зделка ги опфаќа трансакциите кои надминуваат 20% од сегашната вредност на вкупните средства на друштвото во облик и форма на позајмици, кредити, гаранции, хипотеки. Друштвото во текот на 2016 немаше трансакции од таков вид и обем.

## 4.2 ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

Согласно Законот за трговски друштва во кој се дифинира поимот заинтересирана страна со кој се опфатени сите трансакции (вклучувајќи, без ограничување, заем, кредит, залог или гаранција) во која заинтересираната страна е член на орган на управување, односно надзорниот одбор или управителот, вклучувајќи ги и раководните лица, или акционер на друштвото кој заедно со поврзаните лица поседуваат 20% или повеќе проценти од акциите со право на глас на друштвото или лице кое има овластување да дава упатства на друштвото што се задолжителни, се смета за зделка со заинтересирана страна и се извршува од страна на друштвото во постапка.

Салдата и трансакциите со поврзани страни за годината што завршува на 31 декември 2016 и 2015 година се прикажани во следнава табела:

## 4.2 ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА (продолжение)

	Во илјади денари	
	31 декември 2016	31 декември 2015
<b>Продажби на:</b>		
Нецтар, Србија	12,025	15,759
	<b>12,025</b>	<b>15,759</b>
<b>Набавки од:</b>		
Фрутал доо, Ајдовшчина, Словенија	28,917	15,534
Нецтар , Србија	39,509	30,485
Хеба, Србија	558	467
Јутоинспект, Србија	251	256
	<b>69,235</b>	<b>46,742</b>

## ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

31 декември 2016

(сите износи се искажани во илјади денари се поинаку наведено)

**Трошоци за камата:**

Фруктал д.д., Ајдовщина, Словенија	3,102	4,132
	3,102	4,132

**Износ што се должи на:**

Фруктал доо, Ајдовщина, Словенија – тековно работење	269,102	265,324
Фруктал доо, Ајдовщина, Словенија – кредити и камати	106,300	127,266
Неџтар , Србија	42,561	15,761
Хеба, Србија	127	356
Југоинспект, Србија		256
	418,090	408,963

**Износ што се должи од:**

Неџтар , Србија	3,827	4,315
-----------------	-------	-------

Фруктал д.д., Ајдовщина има 92.53% сопственост над Друштвото. Друштвото набавува сокови и сирупи од Фруктал д.д. Ајдовщина. Фруктал д.д. Ајдовщина во текот на 2011 година стана дел од Групацијата Нектар. Од 2012 година Друштвото почна да остварува меѓусебни трансакци со Неџтар, Србија преку набавка и продажба на сировини, како и продажба на готови производи.

Друштвото стапува во трансакции со горенаведените поврзани страни врз основа на меѓусебно договорени услови.

**5. СРЕДСТВАТА НА ДРУШТВОТО ЧИЈАШТО ВРЕДНОСТ НЕ Е ОДРАЗЕНА ВО БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА СПОРЕД МЕЃУНАРОДНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ СТАНДАРДИ**

На 31 декември 2016 година сите средства на Друштвото се признаени во билансот на состојбата на Друштвото во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување кои се применуваат во Република Македонија.

**6. ИЗГЛЕДИТЕ ЗА ИДНИОТ РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО И НЕГОВИОТ ДЕЛОВЕН ПОТФАТ**

За 2017 година планирано е зголемување на обемот на продажбата и остварување позитивен финансиски резултат.

**7. АКТИВНОСТИТЕ ВО СФЕРАТА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО И РАЗВОЈТОТ**

Друштвото нема издатоци за истражување и развој на нови технологии

**8. ПРИМАЊА НА ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ И УПРАВНИОТ ОДБОР**

Годишните бруто примања (плати и накнади за членство во УО) за 2016 година изнесуваат:

- Зоран Ѓуриќ (Претседател на УО и генерален директор) 3,379,205,00 денари
- Јасмина Петрова (Раководител на набавка и член на УО) 777,522,00 денари
- Илија Видоевски (Раководител на економика и член на УО) 893,412,00 денари

**9. ПРИМАЊА НА НЕИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ И ЧЛЕНОВИТЕ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР**

Не е вклучувана ниту исплатена надокнада во 2016 година за членовите на Надзорниот Одбор.

Генерален директор

Зоран Ѓуриќ

Раководител на финансии

Илија Видоевски



ЕМБС: 04808240

Целосно име: ФРУКТАЛ МАК Акционерско друштво за производство, преработка и конзервирање на овощје и зеленчук с.Моране Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2016

Листа на прикачени  
документи:  
Објаснувачки белешки  
Финансиски извештаи

### Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	271.332.247,00			284.984.028,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	271.332.247,00			284.984.028,00
10	-- Недвижности (011+012)	233.299.924,00			237.691.701,00
11	-- Земјиште	116.791.083,00			116.791.083,00
12	-- Градежни објекти	116.508.841,00			120.900.618,00
13	-- Постројки и опрема	30.226.563,00			37.911.573,00
14	-- Транспортни средства	624.298,00			
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	6.244.408,00			8.331.760,00
16	-- Биолошки средства	937.054,00			1.048.994,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	155.792.748,00			142.793.325,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	57.829.349,00			56.094.473,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	23.415.059,00			20.750.956,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полуизводи	8.611.035,00			9.462.611,00
41	-- Залихи на готови производи	25.600.465,00			25.672.877,00
42	-- Залихи на трговски стоки	202.790,00			208.029,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	79.144.469,00			71.066.143,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	3.826.608,00			4.315.082,00
47	-- Побарувања од купувачи	74.705.756,00			64.126.119,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	218.653,00			1.284.175,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	352.039,00			1.298.354,00
50	-- Побарувања од вработените	8.756,00			9.756,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	32.657,00			32.657,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	18.818.930,00			15.632.709,00
60	-- Парични средства	18.818.930,00			15.632.709,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	8.389,00			374.935,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	427.133.384,00			428.152.288,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	-48.079.570,00			-52.533.082,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	289.994.700,00			289.994.700,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	77.406.714,00			75.509.272,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	2.026.250,00			2.130.688,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	418.037.054,00			426.717.537,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	529.820,00			6.549.795,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	473.612.316,00			469.394.786,00
82	-- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	1.551.056,00			1.613.099,00

83	- - Резервирања за пензии, отпремници и слични обврски кон вработените	1.551.056,00	1.613.099,00
85	- - II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	85.006.422,00	106.315.218,00
89	- - Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	85.006.422,00	106.315.218,00
94	- - III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ		3.923.692,00
95	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	387.054.838,00	361.466.469,00
96	- - Обврски спрема поврзани друштва	311.789.347,00	281.697.081,00
97	- - Обврски спрема добавувачи	46.988.340,00	50.044.192,00
98	- - Обврски за аванси, депозити и кауции	3.511.705,00	1.084.544,00
99	- - Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	681.173,00	665.865,00
100	- - Обврски кон вработените	1.418.921,00	1.388.293,00
101	- - Тековни даночни обврски	1.371.448,00	1.978.369,00
103	- - Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	21.293.904,00	20.950.732,00
104	- - Обврски по заеми и кредити		3.657.393,00
109	- - V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	1.600.638,00	7.366.892,00
111	- - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	427.133.384,00	428.152.288,00

### Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	- - I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	338.383.186,00			329.285.379,00
202	- - Приходи од продажба	330.840.482,00			317.146.362,00
203	- - Останати приходи	6.021.140,00			11.106.837,00
204	- - Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	35.135.488,00			45.993.798,00
205	- - Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	34.184.856,00			34.988.289,00
206	- - Капитализирано сопствено производство и услуги	1.521.564,00			1.032.180,00
207	- - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	330.022.289,00			304.519.618,00
208	- - Трошоци за сировини и други материјали	212.600.311,00			186.958.299,00
210	- - Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	45.254,00			571.349,00
211	- - Услуги со карактер на материјални трошоци	29.598.719,00			30.382.477,00
212	- - Останати трошоци од работењето	10.276.974,00			11.087.342,00
213	- - Трошоци за вработени (214+215+216+217)	26.389.705,00			26.371.390,00
214	- - Плати и надоместоци на плата (нето)	17.326.167,00			17.150.391,00
215	- - Трошоци за даноци на плата и надоместоци на плата	1.417.822,00			1.378.261,00
216	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување	6.795.292,00			6.766.297,00
217	- - Останати трошоци за вработените	850.424,00			1.076.441,00
218	- - Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	17.611.500,00			15.489.838,00
219	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства				74.446,00
220	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	76.958,00			66.481,00
221	- - Резервирања за трошоци и ризици				116.014,00
222	- - Останати расходи од работењето	33.422.868,00			33.401.982,00
223	- - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	2.724.459,00			3.505.273,00
224	- - Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	2.101.755,00			2.500.680,00
227	- - Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	2.101.755,00			2.500.680,00
230	- - Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	633,00			2.279,00

<b>231</b>	- - Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	622.071,00	1.002.314,00
<b>234</b>	- - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	7.587.589,00	8.973.632,00
<b>235</b>	- - Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	4.421.342,00	7.363.383,00
<b>236</b>	- - Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	3.102.276,00	4.132.444,00
<b>237</b>	- - Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	1.319.066,00	3.230.939,00
<b>239</b>	- - Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2.519.420,00	336.736,00
<b>240</b>	- - Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	646.827,00	1.273.513,00
<b>246</b>	- - Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	2.547.135,00	8.291.893,00
<b>250</b>	- - Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	2.547.135,00	8.291.893,00
<b>252</b>	- - Данок на добивка	2.017.315,00	1.742.098,00
<b>255</b>	- - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	529.820,00	6.549.795,00
<b>257</b>	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	54,00	55,00
<b>258</b>	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
<b>259</b>	- - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	529.820,00	6.549.795,00
<b>260</b>	- - Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	529.820,00	6.549.795,00
<b>265</b>	- - Вкупна основна заработка по акција	1,00	7,00
<b>269</b>	- - Добивка за годината	529.820,00	6.549.795,00
	- - Останата сеопфатна добивка		
<b>271</b>	(273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	2.026.250,00	42.074.101,00
<b>279</b>	- - Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства	2.026.250,00	42.074.101,00
<b>286</b>	- - Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	2.026.250,00	42.074.101,00
<b>288</b>	- - Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	2.556.070,00	48.623.896,00
<b>289</b>	- - Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	2.556.070,00	48.623.896,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>625</b>	- - Земјишта	116.791.083,00			116.791.083,00
<b>631</b>	- - Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	112.617.464,00			112.784.432,00
<b>632</b>	- - Вредносно усогласување на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	58.662.025,00			59.406.709,00
<b>633</b>	- - Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	57.473.528,00			53.521.177,00
<b>634</b>	- - Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	113.805.961,00			118.669.964,00
<b>635</b>	- - Набавна вредност на објекти од нискоградба	1.366.758,00			1.199.789,00
<b>636</b>	- - Вредносно усогласување на објекти од нискоградба	3.024.845,00			2.322.800,00
<b>637</b>	- - Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба	1.688.723,00			1.291.935,00
<b>638</b>	- - Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	2.702.880,00			2.230.654,00
<b>643</b>	- - Набавна вредност на компјутерска опрема	3.278.296,00			3.278.296,00
<b>645</b>	- - Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	3.101.914,00			2.964.017,00
<b>646</b>	- - Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	176.382,00			314.279,00

647	- - Набавна вредност на повеќегодишните насади	1.119.409,00	1.119.409,00
649	- - Акумулирана амортизација на повеќегодишните насади	182.355,00	70.415,00
650	- - Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	937.054,00	1.048.994,00
668	- - Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	78.687.917,00	70.293.105,00
669	- - Трговски кредити и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансиирани од буџет		2.430.471,00
671	- - Останати побарувања од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	32.657,00	398.639,00
672	- - Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансиирани од буџет	360.428,00	1.298.354,00
679	- - Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата(< од АОП 065 од БС)	20.995.616,00	20.995.616,00
682	- - Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата(< од АОП 065 од БС)	20.995.616,00	20.995.616,00
684	- - Трговски кредити и аванси од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	17.480.766,00	11.988.897,00
687	- - Останати обврски кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	390.023,00	768.070,00
688	- - Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансиирани од буџет	2.052.620,00	2.601.265,00
692	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	167.951.865,00	157.890.982,00
693	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	152.860.971,00	148.979.058,00
699	- - Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	160.410,00	154.000,00
703	- - Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	38.436,00	442.043,00
704	- - Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	639.992,00	3.135.587,00
710	- - Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	2.101.755,00	6.769.286,00
717	- - Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	199.836.928,00	173.568.367,00
722	- - Униформи-заштитна облека и обувки	121.649,00	82.524,00
723	- - Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	4.322,00	12.823,00
725	- - Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	6.156.692,00	6.705.662,00
726	- - Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	4.963.155,00	5.440.770,00
728	- - Отпис на сите инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)		31.034,00
729	- - Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	822.000,00	801.500,00

<b>730</b>	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	965.538,00	398.290,00
<b>731</b>	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	384.984,00	472.300,00
<b>736</b>	-- Најемници за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	295.533,00	7.514.934,00
<b>741</b>	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	44.546,00	
<b>742</b>	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	70.228,00	222.222,00
<b>744</b>	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	534.600,00	567.124,00
<b>747</b>	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	124.854,00	193.195,00
<b>748</b>	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	78.770,00	135.548,00
<b>749</b>	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	76.205,00	93.900,00
<b>752</b>	-- Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	14.193,00	
<b>758</b>	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)		169.988,00
<b>759</b>	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	865.448,00	428.430,00
<b>760</b>	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	389.287,00	419.030,00
<b>761</b>	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	480.843,00	597.753,00
<b>762</b>	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	221.688,00	519.021,00
<b>765</b>	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.087.219,00	1.418.319,00
<b>771</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	54,00	55,00

### Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>2060</b>	- 10.32 - Производство на сокови од овошје и зеленчук	341.107.645,00			

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

## ПРЕДЛОГ

Согласно чл.383 од Законот за трговските друштва и чл.33 од Статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, Собранието на акционери на седницата одржана на ден 07.06.2017 година, ја донесе следната:

### О Д Л У К А

за одобрување на годишната сметка на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

за 2016 година

чл.1

Се одобрува Годишната сметка на АД ФРУКТАЛ МАК Скопје за 2016 година според следнивебиланси:

1. Биланс на состојба на ден 31.12.2016 г.

2. Биланс на успех на 31.12.2016 г.

чл.2

Се утврдува нето добивка во деловната 2016 година од 529.820 денари.

чл.3

Нето добивката во деловната 2016 година од 529.820 денари се распоредува за покривање на загубата од претходните години.

чл.4

Акумулираната добивка од минатите години од 2,026.250 денари се распоредува за покривање на загубата од претходните години

чл.5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:

---

## ИЗВЕШТАЈ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА 2016 ГОДИНА

Надзорниот одбор на Фруктал Мак АД Скопје во состав:

- Милован Ранковиќ претседател на Надзорниот одбор,
- Чедо Прашка член на Надзорниот одбор и
- Слободан Радун член на Надзорниот одбор

Во согласност со Законот за трговски друштва и Статутот на Друштвото во 2016 година вршеше надзор за работењето на друштвото во текот на 2015 година, како и на работењето во тековната 2016 година.

Во 2016 година Друштвото продолжи со мерките за рационализација и штедење и при тоа оствари вкупен приход од 341.107.645,00 денари, што е зголемување во однос на минатата година за 2,5 %, но и покрај тоа друштвото бележи намалување на нето добивката во однос на 2015 година за цели 91,9 % и истата изнесува 529.820,00 денари.

Ова е резултат најмногу поради зголемените трошоци на продажба (реклама и накнадно одобрени работи) за 3.699.768 денари, како и зголемените расходи на репро материјали и готови производи за 1.745.217 денари.

Друштвото се уште се соочува со проблем со ликвидноста поради повеќегодишното работење со загуби и огромниот долг спрема матичното друштво.

Во 2016 година произведени се вкупно 9.691.617 л сокови, што е за 12,5 % повеќе во споредба со 2015 година.

Од продажбата на готови производи остварен е приход од 320.812.835,00 денари.

Од продажба на материјали, полу производи и отпадна амбалажа остварен е приход од 6.649.561,00 денари.

Од продажба на основни средства остварен е приход од 3.036.754,00 денари.

Од други деловни приходи остварен е приход од 7.884.036 и од финансиски приходи остварен е приход од 2.724.459,00 денари

Друштвото и покрај намаленото производство заклучно со 31.12.2015 година има остварено нето добивка од 6.549.795,00 денари што е резултат на намалување на непродуктивните трошоци и штедењето.

Нето добивката ќе се искористи за покривање на загубите од минатите години.

Во 2016 година Надзорниот одбор одржа 5 седници на кои ги вршеше следниве активности:

-ги усвои редидираните сметководствени извештаи, деловниот и ревизискиот извештај за 2016 година и ја разгледа и одобри работата на Управниот одбор за 2016 година

-донаесена е одлука за награда на претседателот на Управниот одбор во висина од 432.000,00 денари;

-предложи УО на друштвото да ги подобри мерките за штедење и намалување на непродуктивните трошоци и предложи да се разгледаат можности за рационализација на работните места;

-поради истек на мандатот на членовите на Надзорниот одбор Чедо Прашка и Милован Ранковиќ и нивен повторен реизбор за уште еден мандат од страна на собранието на акционери, беше извршен избор на нов претседател на НО , односно за претседател беше повторно избран Милован Ранковиќ за уште еден мандат


-при разгледувањето на работата на друштвото во првите 6 месеци од 2016 година укажано му е на УО да превземе мерки за промена на систематизацијата на работни места во смисла на укинување на дел од работните места, посебно работните места кои не бараат 40 часовен ангажман во текот на една работна недела и евентуално ангажирање на надворешни лица за тие работни места

-поради истек на мандатот на членот на УО Јасминка Петрова, Надзорниот одбор донесе одлука за повторен избор на Јасминка Петрова за член на Управниот одбор на Друштвото за мандат во траење од 4 години.

Надзорниот одбор на својата седница одржана на 22.04.2017 година ги разгледа ревидираните сметководствени извештаи за 2016 година, деловниот и ревизорскиот извештај за 2016 година.НО утврди дека од ревизорскиот извештај се гледа дека сметководствените извештаи ја покажуваат реалната слика на финансиската состојба на ден 31.12.2016 година.НО нема забелешки на ревизорскиот извештај и поради тоа извештајот на Управниот одбор за работењето на друштвото ФРУКТАЛ МАК АД Скопје го прифати со предложената содржина.


Надзорен одбор:

Претседател на Надзорен одбор

Милован Ранковиќ 

членови на Надзорен одбор:

Чедо Прашка 

Слободан Радун 

## **ПРЕДЛОГ**

Согласно чл.383 од Законот за трговските друштва и чл.33 од Статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, Собранието на акционери на седницата одржана на ден 07.06.2017 година, ја донесе следната:

### **О Д Л У К А**

за одобрување извештајот за работењето на членовите на Надзорниот Одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

чл.1

Се одобрува извештајот за работењето на членовите на Надзорниот одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје за 2016 година и тоа:

-Милован Ранковиќ од Србија ул.Шушеока бр.бб Мионица со пасош бр. 008309206-претседател на надзорен одбор;

-Слободан Радун од Србија СЛОБОДАН РАДУН од Србија,ул.Кисачка бр.37,со пасош бр.005968861-член на надзорен одбор и

-Чедо Прашка од Србија ул.Бранка Радичевиќа бр.210 Бачка Паланка со пасош бр.007477980-член на надзорен одбор ,

чл.2

Извештајот за работењето на членовите на Надзорниот одбор за 2016 година е составен дел на оваа одлука.

чл.3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:

---

## **Извештај од работењето на Управниот одбор на Фруктал Мак а.д. во 2016 година**

Во 2016 година Управниот одбор на Фруктал Мак а.д. одржа 14 седници на кои главни активности кои беа разгледувани и по кои одлучуваше беа:

- Тековно разгледување на прашања врзани со кадровската проблематика, прашања врзани со нормалното одвивање на техничко-технолошкиот процес, инвестиции, продажба на основни средства и прашања во врска со финансиското работење и ликвидноста на Друштвото.
- Домесување предлог одлука за измени во Статутот на Друштвото
- Измени во систематизацијата на Друштвото
- Анализа на работата на друштвото
- Разгледување и донесување одлуки во врска со годишната сметка за 2015 година.
- Утврдување на датуми за собрание на акционери и донесување со тоа поврзани одлуки.
- Донесување на потребните одлуки на за спроведување на годишниот попис за 2016 година.
- Донесување одлуки за усвојување на годишниот попис.
- Вршење на сите други работи утврдени со Закон и Статутот на Друштвото.

**Претседател на Управен Одбор**

---

(Зоран Ѓуриќ)

**Членови:**

---

(Јасмина Петрова)

---

(Илија Видоеvски)

## **ПРЕДЛОГ**

Согласно чл.383 од Законот за трговските друштва и чл.33 од Статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, Собранието на акционери на седницата одржана на ден 07.06.2017 година, ја донесе следната:

### **О Д Л У К А**

за одобрување извештајот за работењето на членовите на Управниот Одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

чл.1

Се одобрува извештајот за работењето на Управниот одбор во 2016 година во целост и тоа :

- за работењето на Претседателот на управен одбор Зоран Ѓуриќ од Србија, ул.Коперникова бр.055 Нови Сад со пасош бр.4064534 ,како и

-за членот на Управниот одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје за 2012 година Илија Видоеvски од Скопје,ул.Каирска бр.21,Влае со ембг 1705957450013 и

-за членот на Управниот одбор Јасминка Петрова од Скопје ул.Б.Деспотовски -Шовель бр.1 со ембг 1110962455070.

чл.2

Извештајот за работењето на претседателот и членовите на Управниот одбор за 2016 година е составен дел на оваа одлука.

чл.3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:

---

## **ПРЕДЛОГ**

Согласно чл.383 од Законот за трговските друштва и чл.33 од Статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, Собранието на акционери на седницата одржана на ден 07.06.2017 година, ја донесе следната:

### **О Д Л У К А**

за избор на овластено ревизорско друштво за 2017 година

чл.1

Се назначува Друштвото за ревизија Ernst & Young Certified Auditors Ltd - Скопје да изврши економско-финансиска ревизија на финансиските извештаи на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје за 2017 година.

чл.2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:

---